



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 2 октомври 2000
Скопје
Број 79

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

2767.

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 септември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ БЕРОВО

1. Драги Ролевски, се разрешува од должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Берово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4388/1
19 септември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2768.

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 септември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ БЕРОВО

1. За вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво РТВ Берово, се именува Кирил Ковчегарски, новинар во РТВ Берово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4389/1
19 септември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2769.

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98), министерот за здравство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИРАЊЕ ЗА ЛЕКОВИТЕ

1. Се овластува Фармацевтскиот факултет во Скопје да ги врши работите на Национален центар за информирање за лековите.

2. Националниот центар за информирање за лековите, согласно Законот за лековите, помошните леко-

вити средства и медицинските помагала, врши информирање за лековите преку издавање на стручни прирачници и билтени наменети за здравствените работници и за пациентите со цел информирање за правилна употреба на лековите, посебно од аспект на нивната рационална употреба.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-11096/1

25 септември 2000 година
Скопје

Министер,

доц. д-р. Драган Даниловски, с.р.

2770.

Врз основа на член 17 од Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните ("Службен весник на РМ" бр. 36/92 и 43/2000), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ ЛИШТЕ, ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРОМЕНА НА АДРЕСАТА НА СТАНОТ НА ГРАЃАНИТЕ, ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА КНИГАТА ЗА ГОСТИ

Член 1

Во Правилникот за обрасците за пријавување и одјавување на живеалиште и престојувалиште, пријавување на промена на адресата на станот на граѓаните, за евиденција и за образецот на книгата за гости ("Службен весник на РМ" бр. 79/92), по членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

"Член 3-а

Евиденцијата на граѓаните кои го пријавиле заминувањето во странство подолго од три месеци, се води во вид на картотека, која се состои од поднесени-те пријави на граѓаните кои престојуваат во странство подолго од 3 месеци, како и од регистар за граѓаните кои престојуваат во странство подолго од три месеци и азбучник за граѓаните кои престојуваат во странство подолго од три месеци.

Регистарот се води на образецот број 2-а, а азбучникот се води на образецот број 2-б.

По враќањето во Република Македонија, пријавата од став 1 на овој член се вади од картотека и се поништува, а во регистарот и во азбучникот во делот за забелешка се забележува денот кога граѓанинот го пријавил враќањето како и малолетните деца кои се вратиле, доколку патувале со него."

Член 2

По членот 5, се додава нов член 5-а, кој гласи:

"Член 5-а

Пријавувањето на граѓаните кои престојуваат во странство, подолго од три месеци, се врши на образецот број 5."

Член 3

Во членот 6, зборовите: "1 до 4" се заменуваат со зборовите: "1, 2, 2-а, 2-б, 3, 4, и 5".

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 231-31862/1

20 септември 2000 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Доста Димовска, с.р.

Регистар за граѓани кои престојуваат во странство подолго од три месеци

Ред. бр.	Име и презиме	Единствен матичен број на граѓанинот	Датум на заминување во странство	Град или држава на престој во странство	Датум на враќање во Р. Македонија	Сериски број на пријава	Забелешка

2771.

Врз основа на член 65 став 5 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ШТО ТРЕБА ДА БИДАТ СОДРЖАНИ ВО ПРОГРАМИТЕ И ПРОЕКТИТЕ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА

ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат основните и посебните елементи што треба да бидат содржани во програмите и проектите од национален интерес во културата (во натамошниот текст: програми/проекти), што се доставуваат на годишните конкурси за обезбедување средства од Буџетот на Република Македонија, согласно Законот за културата.

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Член 2

Програмите/проектите што се пријавуваат на конкурсот ги содржат следниве основни елементи:

- име на програмата/проектот и од која област, односно дејност се пријавува;
- име, адреса и телефон на носителот на програмата/проектот;
- опис на активностите во програмата/проектот;
- цели и очекувани ефекти;
- времетраење и место на реализација на програмата/проектот;
- број и структура на кадарот;
- спецификација на трошоците;
- потребни вкупни финансиски средства;
- побарани средства од Министерството за култура и од други извори;
- динамика на реализација на програмата/проектот;
- регулирање на авторското право и сродните права и
- други посебни елементи утврдени со овој правилник и со конкурсот.

Член 3

Националните установи со проектите доставуваат и:

- предлог-пресметка за потребните средства за плати, надоместоци и материјални трошоци според прописите за Буџетот на Република Македонија и упатствата на Министерството за култура и
- предлог-план за користење на сопствените средства.

Домовите на културата и субјектите што вршат дејност за посредување во културата, програмите/проектите по конкурсот ги доставуваат одделно по дејности.

ПОСЕБНИ ЕЛЕМЕНТИ

1. Заштита и користење на недвижното културно богатство

Член 4

Програмите/проектите од областа на заштитата на недвижното културно богатство ги содржат и следниве посебни елементи:

- инвентаризација на недвижното културно богатство и изготвување на документација за истото (архитектонско-техничка, фотослајд, видео, индок и др.);
- истражувачки проекти (анализи, валоризација, категоризација, режим на заштита, археолошки истражувања);
- конзервација и реставрација со превентивна заштита на евидентираното и неевидентираното културно богатство;

- студии и проекти за интегрирана заштита и ревитализација;
- презентација и популаризација на културното богатство, особено преку културниот туризам;
- меѓународна соработка во неговата заштита и меѓународна афирмација на културното богатство;
- издавачка дејност за оваа област, според критериумите за издавачките проекти;
- содржина на годишните стратешки определби на установата;
- проектен елаборат за недвижен споменик на култура, комисијски усвоен со одлука и спецификација на потребните средства;
- имиња на стручните раководители на носителот на проектот и на другите стручни лица во екипата и
- партиципација на имателот на недвижниот споменик на културата.

Програмите/проектите од областа на заштитата и користењето на недвижното културно богатство што поради карактерот на работите нужно подразбираат повеќегодишна активност во континуитет (2 или повеќе години еднопосредно) се претставуваат годишно, во зависност од обемот, видот и динамиката на реализација на годишно ниво.

2. Библиотечна дејност

Член 5

Програмите/проектите од областа на библиотечната дејност ги содржат и следниве посебни елементи:

- заштита на националната книжна продукција;
- заштита на книжното културно богатство и на библиотечните фондови;
- набавка на домашни и на странски публикации;
- промовирање и презентирање на тековната книжна продукција и на книжното културно богатство на Република Македонија во земјата и странство;
- изготвување информации за националната книжна продукција преку издавање Македонска тековна библиографија и други библиографии;
- овозможување пристап и непречен протек на информации за библиотечните фондови;
- активности за популаризација на книгата;
- меѓународни активности (размена на публикации, учество на меѓународни симпозиуми, соработка со странски библиотеки);
- соработка со меѓународни асоцијации и организации од областа на библиотекарството и информатиката (со меѓународното здружение на библиотечни асоцијации, со Меѓународната федерација за документација и со други);
- библиометриски истражувања и
- проекти за издавачка дејност на библиотеките (подготовка и издавање на роднокрајни библиографии, билтени, списанија).

3. Музејска дејност

Член 6

Програмите/проектите од областа на музејската дејност ги содржат и следниве посебни елементи:

- изложбени активности (археологија, етнологија, применета уметност, историја, историја на уметноста и природонаука);
- презентација и афирмација на културните, историските и музеолошките вредности на Република Македонија (особено изложби кои се резултат на меѓународна соработка и размена и оние што претставуваат презентација на нашите врвни музеолошки вредности во странство);
- конзервација на музејски материјал (археологија, етнологија, применета уметност, историја, историја на уметноста и природонаука), пред се тековното конзервирање, што ќе биде детално претставено во обем, со екипа и со спецификација на трошоците за потребните материјали;
- истражувачки активности (археологија, етнологија, применета уметност, историја, историја на уметноста и природонаука);

- истражувања што имаат за цел забележително збогатување на музејските фондови со музејски материјал и со нови податоци за афирмирање на старите културни вредности;

- истражувања што имаат за цел спасување и заштита на загрозени културни вредности и локалитети изложени на разни видови деструкции и уништувања;

- истражувања во рамките на повеќегодишни проекти што се во фаза на финансирање или кои ќе бидат заокружени во наредните две години;

- истражувања во рамките на проекти од посебен национален интерес и

- издавачка дејност за оваа област (годишни издања на зборниците на трудови во областа на археологијата, етнологијата, применетата уметност, историјата, историјата на уметноста и природонауката со примена на важечките критериуми во издавачката дејност).

При конкурирањето се приложува детално разработена концепција како и финансиска спецификација со: трошоци за печатење на каталог, витрини, постаменти, осветлување и други трошоци за уредување на просторот, транспортни трошоци, осигурување на експонатите, патни, дневни и трошоци за ноќевање на најмногу три лица.

4. Издавачка дејност

Член 7

Програмите од областа на издавачката дејност ги содржат и следниве посебни елементи:

- издавање прозни, поетски, драмски, критички, есеистички, лексикографски и други дела на македонски јазик и на јазиците на националностите;

- издавање преводи од класични и од современи странски јазици;

- издавање периодични публикации (списанија и ревији за култура, годишни зборници);

- издавање компакт дискови, касети, ВЕБ-страници и др.;

- меѓународна соработка;

- издавање дела на македонски и странски автори по пат на реципроцитет;

- издавање дела од македонски автори на странски јазици и двојазични (паралелни) издања;

- издавање литература на институциите во областа на културата: зборници, монографии, речници, лексикографски дела и др.

При конкурирањето се приложуваат и издавачки договор склучен помеѓу издавачот и авторот и препораки или рецензии за предложеното дело.

5. Музичка, оперска, балетска и играорна дејност

Член 8

Програмите/проектите од областа на музичката, оперската, балетската и играорната дејност ги содржат и следниве посебни елементи:

- реализација на симфониски концерти;

- музичко-сценска продукција (опера и балет);

- реализација на камерни и солистички концерти;

- музички манифестации;

- активности на фолклорни ансамбли;

- активности на: хорски ансамбли, мандолински оркестри и други вокални и инструментални состави;

- издавање компакт дискови на македонската музичка продукција и репродуктива;

- активности за развој и афирмација на музичко-сценската култура на целата територија во државата и гостувања на различни сценски простори;

- меѓународно претставување на македонската музичко-сценска култура;

- меѓународна соработка и заеднички проекти со странство и

- биографии на музичките уметници и на другите учесници во програмата/проектот.

6. Драмска дејност

Член 9

Програмите/проектите од областа на драмската дејност ги содржат и следниве посебни елементи:

- драмска продукција на проекти и програми на професионалните театарски институции;

- алтернативна драмска продукција на професионални театарски продуценти и на независно здружени уметници од Република Македонија;

- поддршка на театролошки истражувања;

- поддршка на развојот на драмскиот аматеризам;

- театарски манифестации;

- поддршка на проекти за меѓународни активности

и

- поддршка на гостувања на драмската продукција на различни сценски простори во Република Македонија.

Во програмите/проектите по одделни видови продукција се содржат и следниве посебни елементи:

а) за драмската продукција на професионалните театарски институции:

- експликација на стратешките цели на театарот (дефиниција на местото на театарот во потесниот и во поширокиот културно-социјален контекст, уметничките преокупации на театарот);

- експликација на предлог-репертоарот којшто ќе биде во сооднос со стратешките цели;

- експликација на стратегијата за маркетиншка промоција;

- посебно за секој проект: режисерска експликација, финансиска конструкција, за копродукциите - потврди за финансиското учество на копродуцентите, план за реализација, портфолија за режисерот и драмскиот автор (се однесува на домашни и помалку познати творци).

б) за алтернативна драмска продукција на професионални театарски продуценти и на независно здружени уметници од Република Македонија:

- експликација на проектот, режисерска експликација, финансиска конструкција, план за реализација, портфолија за продуцентот, режисерот и драмскиот автор (се однесува на домашни и помалку познати творци);

в) за театролошки истражувања:

- експликација на проектот, фази на реализација, финансиска конструкција, очекувани ефекти, портфолија на носителот на проектот и на соработниците;

- г) за поддршка на развојот на драмскиот аматеризам, за театарски манифестации и за гостување на драмската продукција на различни сценски простори во Република Македонија:

- експликација на проектот и на неговите стратешки цели со согледувања за развојот, популаризацијата и очекуваните ефекти, финансиска конструкција, план за реализација, портфолио на носителот на проектот;

- д) за поддршка на проекти за меѓународни активности:

- експликација на проектот, за гостување во странство и оригиналната покана со образложение за условите на гостувањето, периодот на неговата реализација и финансиска конструкција.

7. Филмска и кинотечна дејност

Член 10

Програмите/проектите од областа на филмската дејност ги содржат и следниве посебни елементи:

- филмско производство;

- филмски манифестации;

- дистрибуција и прикажување на филмски дела со посебни кинестетски вредности;

- меѓународни активности;

- активности за поттикнување на развојот на аматерскиот филм и

- филмска публицистика.

Во проектите/програмите по одделни видови продукција се содржат и следниве посебни елементи:

а) за филмско производство (за филмски дела реализирани на 16 мм, С 16 мм, 35 мм и С 35 мм филмска лента):

- за долготражен и средномтражен игран филм: сценарио (потврда за обезбедени авторски права), режисерска експликација, финансиска конструкција со калкулација, писма со намери за копродукции, портфолија за продуцентот, сценаристот и режисерот, план за реализација, потврда за обезбеден дистрибутер;

- за кусометражен документарен филм: идеја или синопсис или сценарио, режисерска експликација, финансиска конструкција со калкулација, план за реализација, портфолија за продуцентот, сценаристот и режисерот;

- за кусометражен игран филм: сценарио, режисерска експликација, финансиска конструкција со калкулација, план за реализација и портфолија за продуцентот, режисерот и сценаристот;

- за анимиран филм: сценарио, стори борд, режисерска експликација, дефинирани ликови, финансиска конструкција со калкулација, план за реализација, технологија на реализација и портфолија за продуцентот, сценаристот, режисерот и главниот аниматор и

- финансиска спецификација за депонирање на тонска копија во Кинотеката на Македонија на секое завршено филмско дело;

б) за активности за поттикнување на развојот на аматерскиот филм, за филмските манифестации и за дистрибуција и прикажување филмски дела со посебни кинестетски вредности:

- експликација на програмата/проектот, стратешки цели, времетраење, ангажирање на потребен кадар, финансиска конструкција, експликација на очекуваните ефекти и портфолио на носителот на програмата/проектот.

в) за меѓународни активности:

- експликација на проектот, за презентација на домашни филмски дела во странство и покана со образложение на условите на учеството, периодот на реализација, финансиска конструкција, експликација на очекуваните ефекти и портфолио на носителот на програмата/проектот.

8. Ликовно творештво и галериска дејност

Член 11

Програмите/проектите од областа на ликовното творештво и галериската дејност ги содржат и следниве посебни елементи:

- самостојни и групни изложби;
- други проекти (колони, мултимедијални проекти и др.) на домашната ликовна сцена;
- соработка (размена) со поединци, установи и здруженија на меѓународен план;
- студиски патувања, учество на: светски изложби, манифестации, саеми, семинари, конгреси и слично и
- откупи на ликовни дела.

Во програмите/проектите се содржат и:

- визуелен материјал (слајдови, фотографии, аудио и видео-касети, ЦД-ром, каталог или др.);
- кратко образложение за проектот (концепција, ефекти, порака и др.);

- показатели за трошоците за реализирање на проектот (изложба, колонија и сл.) со понуди од две печатници за печатење на каталог, плакат и покани, со специфицирани износи за: бројот на страниците, авторските хонорари, преводот, лектурата, бројот на репродукциите и форматот;

- за меѓународни проекти: покана од странство (или билатерална спогодба за културна соработка) со патни, дневни и трошоци за ноќевање (за уметникот, критичарот или учесникот на колонијата), цена на пакување на делата, фактура од шпедитерската фирма со износ за осигурување на делата, број на претставувања (изложби и др. активности) во тековната година и слично.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 12

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 18-4377/4
20 септември 2000 година
Скопје

Министер,
м-р Ганка Самоиловска-Цветанова, с.р.

2772.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 21.09.2000 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На "СБС Агро Банка Интернешенел Македонија" АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - трета емисија на акции во вредност од 13.841.000 германски марки или во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението на Комисијата во износ од 430.026.444,00 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Број 01-364/1 Комисија за хартии од вредност
21 септември 2000 година Претседател,
Скопје Никола Груевски, с.р.

2773.

Врз основа на член 50 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" број 63/00), Комисијата за хартии од вредност на 21.09.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ

1. Се дава согласност за промена на условите од јавниот повик за запишување и купување на хартии од вредност од осмата емисија на акции на "Тутунска Банка" АД Скопје.

2. Рокот за реализација на осмата емисија на акции на "Тутунска Банка" АД Скопје ќе трае 15 дена по објавување на изменетиот јавен повик во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република Македонија.

3. Издавачот е должен да изврши соодветно усогласување на актите за издавање на акциите од осмата емисија и на јавниот повик, во рок не подолг од три дена од денот на приемот на ова решение и за истото да ја извести Комисијата.

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување.

5. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Образложение

Комисијата за хартии од вредност на 31.05.2000 година издаде решение за давање одобрение за издавање хартии од вредност за осма емисија на акции на Тутунска Банка" АД Скопје.

Согласно одлуката и јавниот повик на банката, рокот за реализација на осмата емисија е шест месеци од денот на издавање на решението, односно до 31.11.2000 година.

Во Развојниот план на "Тутунска Банка" АД Скопје е предвидено зголемување на акционерскиот капитал на банката со нова емисија на акции и заради тоа банката достави до Комисијата за хартии од вредност барање за скратување на рокот на реализација на осмата емисија на акции.

Врз основа на горенаведеното и врз основа на член 50 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/00), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 21.09.2000 година донесе решение како во диспозитивот.

ПОУКА: Против ова решение банката има право на жалба до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Број 01-192/2 Комисија за хартии од вредност
25 септември 2000 година Претседател,
Скопје Никола Груевски, с.р.

2774.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 јули 2000 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 18-а став 2 од Законот за прекршците против јавниот ред и мир ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/72, 29/83, 51/88, 19/90 и 26/93), во делот "гроб или друго".

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со решение У.бр.32/2000 од 10 мај 2000 година поведе постапка за оценување уставноста на член 18-а став 2 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука затоа што се постави прашањето за неговата согласност со член 8 алинеја 8, член 9, 11 и 25 од Уставот.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорената одредба е предвидено со казна затвор од 40-60 дена да се казни тој што на гроб или друго јавно место постави натпис, фотографија или подигне спомен обележје на лице кое го изгубило животот како непријател на НОБ или општествено политичкото уредување на Република Македонија.

5. Во член 8 став 1 алинеја 8 од Уставот, како една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија, е утврден и хуманизмот.

Според член 9 од Уставот граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба и се еднакви пред Уставот и законите.

Согласно член 11 став 1 од Уставот физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени.

Во член 25 од Уставот на секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот.

6. Разгледувајќи ја оспорената одредба од законот во контекст на изнесените уставни одредби, Судот оцени дека таа, во делот со кој како казниво поведение го определува истакнувањето фотографија, натпис или спомен обележје на гробот на лицето што го изгубило животот како непријател на НОБ или на општествено-политичкото уредување, има импликации врз респектирањето на човечкото достоинство како уставна вредност што го проткажува уставниот концепт на човековите права и слободи. Според мислење-

то на Судот, изнесените уставни одредби, и не само тие, ја истакнуваат вредноста и неприкосновеноста на човечката личност како основа и смисла на гарантирањето на човековите права. Човечкото достоинство, во таа смисла, не е само едно од човековите права што изречно се препознава во член 25 од Уставот, туку и нивна претпоставка изразена во темелната вредност на хуманизмот во член 8 став 1 алинеја 8 од Уставот.

Иако човечкото достоинство е вредност што во прв ред бара заштита кога се работи за живите луѓе, Уставниот суд смета дека неговиот досег секако ги опфаќа и умрените. Иако изразувањето на респектот кон умрените може да има различни нивоа и форми особено во јавната сфера. Судот смета дека елементарен услов за респект на човечкото достоинство е умрениот да биде погребан онака како што живите ги погребуваат умрените според важечките обичајни и правни правила, независно од нивните заслуги или гревови гледани од аспект на општествената заедница. Во исто време тоа го подразбира и правото на блиските (по било кој основ) на умрениот да не бидат попречувани да го погребат на вообичаен, би се рекло, достоен начин.

Во Република Македонија достоинството или вообичаеното погребување, со одредени разлики во поглед на верската или националната припадност, подразбира и истакнување знаци, фотографии, натписи, обележја или надгробни споменици, што е изречно дозволено со член 10 од Законот за гробишта ("Службен весник на РМ" бр. 18/73).

Врз основа на изнесеното, Судот смета дека со тоа што оспорената одредба од Законот како казниво поведение го определува поставувањето на фотографија, натпис или спомен обележје на гроб на лице кое го изгубило животот како непријател на НОБ или на општествено-политичкото уредување на Република Македонија, се повредува елементарното достоинство на човекот преку ускратување на правото да биде погребан на начин како што се погребуваат умрените и се повредува, без основ, исполнувањето на моралната должност на неговите блиски да го погребат на таков начин, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр.32/2000
12 јули 2000 година на Уставниот суд на Република
Скопје Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

2775.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Саждено - Општина Крушево.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4363/1
25 септември 2000 година Директор,
Скопје дипл. правник Горѓи Лазески, с.р.

2776.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Присовјани - Општина Луково.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4364/1
25 септември 2000 година
Скопје Директор,
дипл. правник **Горѓи Лазески, с.р.**

2777.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Буринец - Општина Луково.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4365/1
25 септември 2000 година
Скопје Директор,
дипл. правник **Горѓи Лазески, с.р.**

2778.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Богојци - Општина Делогожди.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4366/1
25 септември 2000 година
Скопје Директор,
дипл. правник **Горѓи Лазески, с.р.**

2779.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Збажди - Општина Луково.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4367/1
25 септември 2000 година
Скопје Директор,
дипл. правник **Горѓи Лазески, с.р.**

2780.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Модрич - Општина Луково.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4368/1
25 септември 2000 година
Скопје Директор,
дипл. правник **Горѓи Лазески, с.р.**

2781.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Безово - Општина Луково.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4369/1
25 септември 2000 година
Скопје Директор,
дипл. правник **Горѓи Лазески, с.р.**

2782.

Врз основа на член 29, став 1, точка 3 и член 43 од Законот за банки ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000) и член 63, став 1, точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија на 29.09.2000 година ја донесе следната

ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ ОТВОРЕНИ
ДЕВИЗНИ ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ**

1. Во Одлуката за утврдување и пресметување отворени девизни позиции на банките ("Сл. весник на РМ" бр. 33/2000 и 77/2000) се вршат следните измени и дополнувања:

а) Во точка 7, став 1 датумот "01.10.2000 година" се заменува со "01.04.2001 година".

б) Во точка 7 се додава нов став 2 кој гласи:

Се повикува Костов Марјан, како и секое лице кое нешто знае за исчезнатото лице, за неговите контакти, движење или за неговиот живот, без одлагање да се јави во Основниот суд во Битола, просторија бр. 40.

Доколку во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", исчезнатото лице не се јави или некој друг што знае за неговиот живот, судот по спроведената постапка ќе донесе одлука по предлогот за прогласување на исчезнатото лице за умрено.

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр. 267/99.

(36625)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка за исполнување на усмен договор за купопродажба на недвижен имот, по тужба на тужителите Милошески Цветко од с.Галате, Ристоски Крсте од с.Зубовце, Стојкоски Гојко од Скопје, ул."Л.Перов" бр. 33 и Јанкоски Јордан од с.Беловиште, против тужените Телебак Гојко, Телебак Ангелко и Телебак Горбо сите од Мостар, БИХ, сега со непозната адреса.

Согласно одредбите на тужените им се определува привремен застапник и тоа Елесај Алиџ стручен соработник при Основниот суд во Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужените се додека тие или нивни полномошници не се појават пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 341/2000.

(36903)

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка по предлог на предлагачите Јакупи Камил и Јакупи Кани, од с.Форино, за докажување на смртта на лицето Јакупи Бедри од с.Форино, родена на 06.02.1927 година во с.Чегране од татко Камил Јакупи и мајка Шефике Јакупи.

Се повикува лицето Јакупи Бедри и секое лице кое нешто знае за нејзината смрт или за неговиот живот, да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ" и во Основниот суд во Гостивар.

По истекот на рокот од 15 дена, судот по спроведената постапка ќе донесе одлука за утврдување на смртта.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 131/2000.

(36679)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за сопственост и владение, против тужените Василев Васил од Кавадарци, ул."Пере Тошев" бр. 18, Василев Цандо од Кавадарци, ул."Пере Тошев" бр. 32, Василев Трајко од Кавадарци, ул."Пере Тошев" бр. 30, Василев Иљо од Кавадарци, ул."Пере Тошев" бр. 20, Гелова С.Ратка од с.Камен Дол, Костова С.Нада од Кавадарци, ул."Бабуна" бр. 12, Трајко Костов од Кавадарци, ул."Сутјеска" бр. 2, Бошкова Гордана од с.Беганиште, Костова Снежана од Кавадарци, ул."Кочо Рацин" бр. 4/1-12, Настова Биљана од Кавадарци, ул."Мито Х.Јасмин" бр. 87 и Куркиева Цвета од с.Беганиште - со непозната адреса на престојување.

Се повикува тужената Куркиева Цвета да се јави во судот или преку полномошник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, на тужената и се поставува привремен старател адвокатот Маја Китанова од Кавадарци, која ќе ја застапува тужената се додека таа или нејзиниот полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр.233/99.

(36980)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е заведен извршен предмет по предлог на доверителот Комерцијално инвестициона банка АД Куманово правен следбеник на Стопанска бан-

ка АД Скопје - главна филијала Куманово, против должникот ППТУ "ВУК" Куманово и Зоран Станковиќ и хипотекарните должници Зоран Станковиќ, Вукосава Станковиќ и Татјана Крстевска сите од Куманово, за наплата на парично побарување во износ од 1.708.738,00 денари, врз основа на извршна исправа - решение за обезбедување Р. бр. 180/94 од 10.02.1994 година на Општински суд во Куманово.

Во текот на постапката судот утврди дека должникот и хипотекарниот должник Зоран Станковиќ од Куманово, ул."Бошко Буха" бр. 40, живее во странство со непозната адреса, поради што судот му постави привремен застапник и тоа адвокатот Горан Пешевски од Куманово, кој ги има сите права и должности во име и за сметка на должникот, се додека должникот не се појави пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, Ис.бр. 13-197/99.

(36901)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред овој суд се води извршна постапка за наплата на парично побарување, по предлог на доверителот Орде Кузманоски од Прилеп, против должникот Трајан Спиркоски исто така од Прилеп, сега со непозната адреса.

Се повикува должникот да се јави пред судот во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, или во истиот рок да постави свој полномошник. Во спротивно, на должникот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп, И.бр. 5918/98 (36978)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост по основ на наследство, по тужба на тужителот Мусли Ахмет од Ливно Босна и Херцеговина, против тужениот Абдиљ Абдурахман од с.Пирок, со непозната адреса во Р.Хрватска.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена или да одреди полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 706/2000 (36906)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за раскинување на договор за доживотно издржување, по тужба на тужителот Јанчевски Цветков Сокол од с.Беловиште, против тужениот Јанчевски Соколов Трпе од с.Беловиште, со непозната адреса во САД.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена или да одреди полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 931/2000 (36907)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужба на тужителот Деари Бедри и други од с.Челопек, против тужениот Алија Нагиб, со поранешно живеалиште во Тетово на ул."Негошева" бр. 5, со непозната адреса во Италија.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена или да одреди полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1061/99 (36908)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Во овој суд поведена е постапка за физичка делба на имот стекнат во брак по предлог на предлагачката Стојанова Петрунка од Штип, сега престојува во Австралија, преку полномошникот Маруша Митровска од Скопје, против противникот Станимир Стојанов од Штип, а сега со непозната адреса во Австралија.

Се повикува противникот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој суд и достави адреса или да определи свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Штип, ВПП.бр: 31/2000.

(36963)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

I. Во судскиот регистар на политичките партии под Рег. број 97 се запишува политичката партија "Сојуз на Египќани" со скратено име "С.Е." со седиште во Охрид на ул. "Дејан Војвода" број 306, која ја застапува нејзиниот претседател Курто Рамадан од Охрид.

II. Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 27.04.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.П. број 3/2000.

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 9454/98, на регистарска влошка бр. 020308707-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ЗОКИ Зоран и Станко ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "С. Пинџур" бр. 24, Тетово.

Основачи: Бојчевски Зоран од Тетово, Бојчевски Станко од Тетово.

Управител: Бојчевски Зоран без ограничување.

Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 24.15, 24.20, 36.12, 36.13, 45.21, 31.20, 61.62, 45.32, 45.33, 45.41, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 51.38.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9454/98 (19007)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10066/99, на регистарска влошка бр. 020259117-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговското друштво за промет и услуги ТРЕНД СТАР Трендафилка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "12-та Ударна Бригада" бр. 35.

Усогласување по ЗТД на Претпријатието за транспорт и промет на големо и мало увоз-извоз "ПРОМ-ТРАНС-КОМЕРЦ" ЦО Скопје, ул. "12-та Ударна Бригада" бр. 35 во Трговско друштво за промет и услуги ТРЕНД СТАР Трендафилка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "12-та Ударна Бригада" бр. 35.

Од претпријатието истапуваат Рахман Нушевиќ и Трајан Стевановски двајцата од Скопје, а пристапува како основач на друштвото Трендафилка Филипова од Скопје.

Дејности: 45.21/1, 5.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 74.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.04, 93.05, надворешна

трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешнотрговскиот промет, изведуваче на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, превоз на стоки во земјата и странство, работа на меѓународна шпедиција, продажба на странска стока од консигнациони складишта.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на друштвото основачот не одговара. Основачот го сноси ризикот во висина на основачкиот влог.

Лицето Трендафилка Филипова е управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10066/99 (19008)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 76/99, на регистарска влошка бр. 020304547-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговското друштво на големо и мало увоз-извоз МАК СИРОВИНА Маријан ДООЕЛ Скопје, ул. "Новопроектирана" 66 Сервисна зона-југ, Кисела Вода.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.57, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 52.21, 52.12, 50.20, 33.20, 33.30, 28.40, 28.52, 28.75, 20.51, 18.21, 25.13, 25.24, 21.25, 93.01, 28.11, 28.62, 28.63, 28.75, 28.74, 25.22, 63.12, 74.40, 74.13, 74.14, 70.20, 74.84, 74.12, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со ситиот имот.

Лице овластено за застапување во надворешно и внатрешниот промет - Анчевска Цона - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 76/99 (19009)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8751/99, на регистарска влошка бр. 020194037-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на СТД на ТП Драгица Јован Балканова КРИ-СИДЕН - промет на мало со облека ТЦ Буњаконец локал број 32 Скопје.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.33, 52.48.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целиот свој имот.

Основач: Драгица Балканова од Скопје, улица "Дамаска" број 126.

Драгица Балканова - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8751/99 (19010)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10939/99, на регистарска влошка бр. 020197407-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и транспорт ЛОЈАН-95 Меаз ДООЕЛ експорт-импорт с. Лојане о. Липково.

Основач на друштвото е Зимери Меаз од Куманово.

Дејности: 15.32, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 18.10,

19.30, 36.11, 36.12, 36.13, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.31, 71.32, 74.12, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапништво и посредување, реекспорт, консигнациона продажба, туристички работи со странство, работи на закуп - лизинг, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото го застапува и претставува Зимери Меаз, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10939/99 (19011)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11544/99, на регистарска влошка бр. 020247977-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, промет и услуги ШВК-КОМЕРЦ Драган ДООЕЛ Скопје, ул. "Пробиштипска" бр. 15.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.24, 29.72, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на промет со стоки и услуги, компензациони работи со странство, реекспорт, продажба на стоки во консигнациони складишта, малограничен промет со соседните земји (Албанија, Грција и Бугарија), застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Драган Трипковски, управител без ограничувања.

Основач на друштвото е Драган Трипковски.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11544/99 (19012)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10394/99, на регистарска влошка бр. 020272017-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, промет, транспорт и услуги АЛДИ Жарко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Мраморец" бр. 556.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 02.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.51, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.87, 15.91, 15.93, 15.95, 15.98/2, 16.00/1, 17.71, 18.10, 18.23, 19.10, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 21.25, 25.13, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.70, 26.82/2, 27.42, 27.44, 27.45, 27.54, 28.11, 28.12, 28.40, 28.52, 28.62, 28.71, 28.72, 28.74, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34,

45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 61.10, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 71.21, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, 92.33, 92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на промет со стоки и услуги, компензациони работи со странство, реекспорт, продажба на стоки во консигнациони складишта, малограничен промет со соседните земји (Албанија, Грција и Бугарија), меѓународен транспорт и шпедиција, туристички работи во странство, застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица одговара со ситот свој имот.

Основач на друштвото е Жарко Петковски.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Жарко Петковски, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10394/99 (19013)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1062/2000 од 28.06.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Македонско - италијански совет за солидарност со скратено име МИСС со седиште во Скопје, ул. "Козара 64" бр. 3/13.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Ристо Карајаков од Гевгелија.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на промоција на активностите, кампањи, волонтерски проекти, соработка, конкретна солидарност во ситуации на непогоди, развој, промоција и заштита на човековите права, помош на лица погодени од природни катастрофи, војни, насилства, социјална диференцијација и дискриминација од секаков вид, собирање, дистрибуција и испраќање на хуманитарна помош, зајакнување на цивилното општество и демократијата, заштита и унапредување на човековите права како и поддржување на независноста на медиумите, невладините организации, остварување соработка со различни образовни, научни и истражувачки установи, државни и јавни служби, средства за масовно информирање и различни невладини организации во Македонија и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.06.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34011)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Со. бр. 5/98 од 30.07.1999 година во Рег. бр. 56 се запишува во регистарот на странски организации Странската организација Американска адвокатска асоцијација "СИЛИ" со седиште во Вашингтон - САД.

Седиштето на подружницата на странската организација Американска адвокатска асоцијација "СИЛИ" е во Скопје на ул. "Васил Стефановски" бр. 23.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација од САД во РМ е г-дин Брајан Ледук - американски државјанин.

Работата и активностите на подружницата на странската организација во Р. Македонија ќе се однесуваат на поддршка на процесите на реформа на судската администрација, компјутеризација на судовите и овозможување на достапност на правните извори, јакнење и афирмација на независноста на судиите и судството во целина, воспоставување на клиничка правна програма во рамките на Правниот факултет и подобрување на информираноста на јавноста за работата и организацијата во судовите и правниот систем на Р. Македонија.

Подружницата на странската организација стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 30.07.2000 година, и ќе трае до завршувањето на потребата од нејзино делување во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34022)

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Сноуборд клуб "ЕКСТРЕМ" - Скопје со седиште во Скопје со својство на правно лице од 03.09.1997 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Скопје I - Скопје под Рег. бр. 836 се запишува здружението на граѓани Сноуборд "ЕКСТРЕМ" Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Мраморец" бр. 8 б, кое го застапува неговиот претседател Предраг Василевиќ од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34034)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1068/2000 од 07.07.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 830 се запишува здружението на граѓани Здружение - Чудо клуб "ИПОН" Скопје со седиште во Скопје на ул. "Женевска" бб.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Миодраг Стојановиќ од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на оспособување на пионери, кадети, јуниори и сениори, за тренинг и оспособување на кадри за лица за обезбедување на имоти и лица, учество на меѓународни натпревари и учество во државната репрезентација, организирање состаноци, курсеви, советувања, стручна литература и слично како и соработка со истородни здруженија, стручни и научни институции, со државни организации и институции и со заинтересирани граѓани во Р. Македонија и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.07.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34049)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1075/2000 од 07.07.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 829 се запишува здружението на граѓани Шаховски клуб "БМ" Скопје со седиште во Скопје на ул. "Атанас Митрев" бр. 22.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Сотир Петровски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на шаховската игра во Р. Македонија како и остварување на услови за учество на членовите на клубот во шаховските лиги во Р. Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.07.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34056)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1064/2000 од 13.07.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 835 се запишува здружението на граѓани "ПРЕС МЕДИА" Скопје со седиште во Скопје на ул. "8-ми Март" бр.13.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Климе Бабунски.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на заштита на човековите права и основни слободи зацртани во универзалната декларација за човекови права на ОН, обезбедување на целосно остварување на правата на децата, промовирање мир, толеранција и соработка, промовирање и унапредување на професионалните стандарди во новинарството како и реализација на квантитативни и квалитативни истражувања во сферата на комуникациската политика и стратегија, медиумите и односите со јавноста.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 13.07.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34066)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Со. бр. 8/00 од 17.07.2000 година во Рег. бр. 90 се запишува во регистарот на странски организации подружницата во Р.Македонија на странската фондација КОНРАД АД НАУЕР - ФОНДАЦИЈА со седиште во Бон - Германија.

Седиштето на подружницата на странската фондација КОНРАД АД НАУЕР - ФОНДАЦИЈА од СР Германија е во Скопје на ул. "Крагујевачка" бр. 2.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската фондација од СР Германија во РМ е г-дин Андрејас Клајн - германски државјанин.

Работата и активностите на подружницата на странската фондација во Р. Македонија се однесува на организирање семинари од областа на политиката и меѓународната безбедност, поддршка на европското обединување, меѓународната комуникација со информации и движење, финансирање на проекти на научни истражувања за унапредување на научното и политичкото образование, доделување на стипендии на талентирани млади луѓе.

Подружницата на странската фондација стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.07.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34077)

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Републички одбор на месните заедници на Македонија со седиште во Скопје со својство на правно лице од 07.01.1985 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 209 се запишува здружението на граѓани Републички одбор на месните заедници на Македонија со седиште во Скопје на ул. "Илинденска" бб, кое го застапува неговиот претседател Крстјан Дамчевски од Велес.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33961)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I.Зг. бр. 78/99 од 02.06.1999 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува кошаркарскиот клуб "МАЦАРИ" Скопје со седиште во Скопје.

Седиштето на кошаркарскиот клуб "МАЦАРИ" Скопје, на ул. "Благоја Стефковски" бр. 83, а подрачјето на дејствување на клубот е во Р. Македонија се остварување на уставните права на работните луѓе и граѓаните на полето на физичката култура, развојот на кошаркарскиот спорт и принципите на аматеризмот, вклучување на граѓаните, а особено младината во спортската рекреативна активност во кошаркарскиот спорт, развивање на психифизички способности и поттикнување на врвни резултати, покренување на иницијативи за донесување и

дополнување на прописите и други акти од областа на физичката култура и спортот и нивно спроведување, соработка со други спортски организации и клубови, организирање и спроведување, соработка со други спортски организации и клубови, организирање и спроведување на тренинзи и натпревари, турнири, првенства и приредби и воопшто негување на љубов кон кошаркарскиот спорт кај членовите. Со денот на запишување во регистарот Кошаркарски клуб "МАЦАРИ" Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34633)

Основниот суд во Гостивар со решение Зг. бр. 40/99 од 06.09.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува здружението на граѓани Сојуз на граѓани на Р. Македонија од Гостивар, кое го застапува неговиот претседател Феим Сејфулаи.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање на семинари, состаноци, дискусии и слично, во врска со проблемите кои ги оптоваруваат граѓаните во Гостивар, а со цел за развој на демократијата и негување, развивање на граѓанскиот идентитет.

Од Основниот суд во Гостивар. (36895)

Основниот суд во Гостивар со решение Зг. бр. 69/99 од 08.02.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува здружението на граѓани Кинилошко друштво "СКАРДУС" од Гостивар, кое го застапува неговиот претседател Богдано-ски Здравко.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат во поттикнување и покренување на иницијативи за ширењето и развојот на правата и заштитата на животните и тоа конкретно на сите видови кучиња, нивно селектирање, бодирање и учество во изложби и манифестации на натпревари во земјава и во странство и добивање на педигреа и слично.

Од Основниот суд во Гостивар. (35678)

Основниот суд во Тетово со решение Зг. бр. 34/2000 од 21.09.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува здружението на граѓани радиоаматерски клуб "ИЉО АНТЕСКИ СМОК" од Тетово, со скратено име РК со седиште во Тетово на ул. "Ј.Б.Лини" бр. 82.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на ширење и популаризација на техничката култура од областа на радиоаматеризмот, поттикнување, развој и јакнење на интересот кај децата и возрасните за активно занимавање со електроника, радио и телекомуникации, техничко воспитување, образование, поттикнување, развој и примена на иновации и друго.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на клубот е подрачјето на општина Тетово.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 18.09.2000 година.

Од Основниот суд во Тетово. (36898)

Со решение Згф. бр. 41/2000 од 12.07.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 41 за 2000 година се запишува Атлетски клуб "БРЕГАЛНИЦА" Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Партизанска" бб, во просториите на градскиот стадион во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (36392)

Со решение Згф. бр. 42/2000 од 21.07.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 42 за 2000 година се запишува Хуманитарно здружение на граѓани "СУЈД ДОЈЧЕ РОМА" Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Косовска" бр. 59, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (36396)

Со решение Згф. бр. 43/2000 од 31.08.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 43 за 2000 година се запишува Младински совет на Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Маршал Тито" бб, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (36398)

Со решение Згф. бр. 32/2000 од 24.04.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 32 за 2000 година се запишува здружението Центар - Рома - Алфа - Грас - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Солидарност" бр. 5/14, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (36399)

Со решение Згф. бр. 34/99 од 21.06.1999 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден број 34 за 1999 година се запишува Еколошкото друштво Злетовица - Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Јордан Стојанов" бр. 1, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип. (36402)

Со решение Згф. бр. 6/99 од 01.06.1999 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден број 6 за 1999 година се запишува здружението на Роми Червџа - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Радански пат" бр. 202, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (36405)

Со решение Згф. бр. 9/99 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден број 9 за 1999 година се запишува Општински сојуз на здруженијата за техничка култура - Народна техника - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Јосиф Ковачев" бр. 82, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (36409)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува здружението на граѓани под име: Фудбалски клуб "ЛЕСКОЕЦ - ГУМНО", с.Лескоец, под Рег. Згф. бр. 27/2000 од 13.09.2000 година.

Здружението на граѓани има за цел да се грижи за развојот и унапредувањето на фудбалскиот спорт во селото, општината и републиката и за спортското воздигнување на младите, да ги негува сите категории во фудбалот (пионери, кадети, младинци, сениори и ветерани), омасовување на фудбалот, посебно внимание на младата популација предучилишна возраст, создавање на материјални и други услови за развој на фудбалот,

усовршување на играчите со организирање на тренинзи и подготовки, обезбедување на инфраструктура за натпревари и здравствена заштита на играчите.

Седиштето на фудбалскиот клуб е во с.Лескоец - Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Љубе Трајчески од с.Лескоец - Охрид.

Од Основниот суд во Охрид. (35679)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации са запишуваат измените и дополненијата на статутот и името на здружението на фудбалскиот клуб "ЛЕШАНИ" с.Лешани, запишано со решение Рег. Згф. бр. 22/99 од 15.03.1999 година, така што во иднина ќе работи под име фудбалски клуб "ДЕБАРЦА 2000" со седиште во с.Белчишта.

Од Основниот суд во Охрид. (34091)

Со решение Згф. бр. 6/2000 од 15.09.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Кратово се запишува извидничкиот одред "КАРПОШ" Кратово, со седиште на ул. "Страхил Досев" бр. 13.

Цели: развој на членството за љубов кон природата и животот во неа и разбирање на нејзините закони, да ја чува и негува флората и фауната и другите природни богатства како и заштита на човековата животна и работна средина. Развивање на работливост, скромност, истрајност, снаодливост, храброст, искрено, чесност, штедливост и пружање помош на други во природни и елементарни непогоди. Да развива со своите членови почит кон луѓето, пријателството и почитување на нивното верско и политичко убедување. Поттикнување на своите членови љубов кон татковината, и поттикнување на интересирање и склоност на тековите на науката, техниката, културата и спортот. И други цели предвидени во член 10 од статутот и програмата за работа на друштвото.

Од Основниот суд во Кратово. (36199)

Со решение Згф. бр. 22/99 од 24.11.1999 година при Основниот суд во Крушево е извршена измена на актот за основање и статутот на здружението со име "ПРИЈАТЕЛИ НА СВЕТОТ" од Крушево, во однос на лицето овластено за застапување на здружението.

Лице овластено за застапување на здружението е Здравеска Добрила.

Од Основниот суд во Крушево. (36162)

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 12/2000 од 06.09.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Здружение на индивидуални производители на здрава еколошка храна "ЗЕЛЕН ЧЕКОР" од Богданци, со седиште на ул. "26 Април" бр. 1. Иницијатори за основање се:

Роберт Марков од Богданци, Лујза Богатинова од Богданци, Филот Богатинов од Богданци, Тони Тачевски од Богданци, Иван Вангелов од Богданци, Горѓи Чавдаров од Богданци, Васе Новоселски од Богданци.

Лице овластено за застапување на здружението е лицето Лујза Богатинова од Богданци.

Од Основниот суд во Гевгелија. (36165)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 205/96 од 07.07.2000 година е заклучена стечајната постапка над стечајниот должник ПОС "ВАРДАР МОНТАЖА" Скопје, со седиште на ул. "Руди Чајевац" бр. 4, со жиро сметка 40100-601-19483

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (36957)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 198/00 од 21.09.2000 година, над ПП "З.К.О." од Битола, ул. "Васко Карангелевски" РЕМО бр. 4-2/28, дејност - трговија, жиро сметка 40300-601-75415 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (36971)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 187/00 од 21.09.2000 година, над ПП "РУСАЛИЈА" од Битола, ул. "Борис Бугевски" бр. 18, дејност - угостителска, жиро сметка 40300-601-37875 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (36973)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 208/00 од 21.09.2000 година, над Трговското друштво "КОЗЈАК" Дунава Ватанциовска ДООЕЛ од Битола, ул. "Тошо Даскало" бр. 4 в, дејност - услужна, жиро сметка 40300-601-12685 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (36975)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 189/00 од 21.09.2000 година, над ТП за такси превоз "СУЗИ" Гзим Љатиџ Мустафовски од с.Медитлија, општина Бистрица, Битола, дејност - услужна, жиро сметка 40300-601-95292 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (36976)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 207/00 од 21.09.2000 година, над ПП за вработување на инвалиди "ЧУС" од Битола, ул. "Горѓи Наумов" бр. 87 а, дејност - производна, жиро сметка 40300-601-57343 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (36977)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 220/00 од 22.09.2000 година, над Друштвото за трговија и забавни активности Џон Стерјовски и други "ИНТЕРНЕТ КАФЕ ТОМ И ЏОН" ДОО од Ресен, ул. "Гоце Делчев" бр. 1, дејност - услужна, жиро сметка 40310-601-102602 при ЗПП Филијала Битола, експозитура Ресен, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (37434)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 226/00 од 22.09.2000 година, над "РЕГЕНТ ПРОМЕТ 92" ДООЕЛ од Ресен, ул. "Наум Вестлиевски" бр. 23, дејност - трговија, жиро сметка 40310-601-27403 при ЗПП Филијала Битола, експозитура Ресен, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (37435)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 217/00 од 21.09.2000 година, над Приватната здравствена организација - ординација по офталмологија "ВИСУС" од Битола, ул. "Рузвелтова" бр. 5, дејност - услужна, жиро сметка 40300-603-5012 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (37436)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 63/2000 од 22.06.2000 година,

е отворена стечајната постапка над должникот ПТП "СИЛБЕР" увоз-извоз п.о. од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (37451)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 119/2000 од 12.09.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот ППУТ "МИЧОЛ" увоз-извоз од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (37458)

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 48/99 од 14.09.2000 година, отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПП "СОЈА" од с.Климентари, меѓутоа поради немање имот стечајната постапка не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (37463)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 109/2000 од 19.09.2000 година отвори стечајна постапка спрема должникот Трговското друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз "КОНТЕ" Прилеп, со седиште на ул."Димо Наредникот" бр. 3/53, запишан во регистарска влошка 1-15031 во Основниот суд во Битола со дејност полјоделство со жиро сметка 41100-601-36126 во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (37423)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште лозје што се наоѓа во КО Вазарци, КП бр. 763, план 4, м.в. "Тисовец", култура - лозје, класа 4, со вкупна површина од 3204м², сопственост на Димов Тодор од с.Вазарци, Кавадарци, видно од ПЛ бр. 56 издаден до РГУ Одделение за прмер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (36889)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 276 на м.в. "Горни суви дол", нива 3 класа, со површина од 5475 м², опишано по ПЛ бр. 516, на КО Фалише, за це-

на од 500.000,00 денари, сопственост на Алили Абдуламит Мустафа од Тетово, преку полномошникот Сафет Алили, ул. "175" бр. 21, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (36981)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 3187, во м.в. "Под лозја", нива 4 класа, во површина од 441 м², во КО Октиси, сопственост на Ашталкоски Димитрија од Струга, Ашталкоски Ранко од с.Октиси, Струга и Ашталкоски Видосав од Струга, за цена од 1.300,00 денари, од м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Сашо Гурчиноски "Плоштад на Револуција" бб, Струга. (36892)

Се продава земјоделско земјиште и тоа катастарска култура - нива 4 класа, на КП бр. 1999, во м.в. "Врапчов Пат" во површина од 3243 м², заведена во ПЛ бр. 64 за КО Крушеани, сопственост на Дивјакошки Бошков Димитрија, со живеалиште во Прилеп, ул."Козара" бр. 10, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (36886)

Се продава земјоделско земјиште и тоа идеални 2/7 од КП бр. 1565/35, план 6, скица 17, во м.в. "Ракова кука", нива од 3 класа во површина од 734 м² заведено во ПЛ бр. 2434 за КО Долно Коинаре, сопственост на Трифуновиќ Петар од Кленеки, Р.Србија, СРЈ.

Се повикуваат сосопствениците и соседите - граничари, чие што земјоделско земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. "Ленинова" бб. (36884)

Се продава земјоделско земјиште, и тоа 12/21 од КП бр. 1227 дел, на м.в. "Село", овошна градина 4 класа, во вкупна површина од 913 м², заведена во ПЛ бр. 720 за КО Одри, сопственост на Аврамовска Младенка од с.Одри, а со живеалиште во с.Непроштено, Тетово, за вкупна купопродажна цена од 38.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјишта граничат со земјиштата кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. (36982)

Се продава земјоделско земјиште, и тоа цела од КП бр. 926, план 1, скица 13, на м.в. "Ограда", овошна градина 4 класа, во вкупна површина од 1639 м², заведена во ПЛ бр. 865 за КО Непроштено, сопственост на Благоја Михајловски и Атанас Трпевски и двајцата од с.Непроштено, Тетово, за вкупна купопродажна цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјишта граничат со земјиштата кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. (36983)

Се продава 1/2 недвижен имот - нива, означен како КП бр. 558 во КО Рамне, на м.в. "Село", нива со површина од 1015 м², за цена од 10 ДЕМ по м², и тоа 1/2 од горенаведениот имот која е сопственост на Николовски Владимир од Охрид, ул."Момчило Јорданоски" бр. 79.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјишта граничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Васил Кузманоски, ул. "Македонски Пролетари" бр. 5, Охрид. (36888)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 1020, што се наоѓа во м.в. "Горни свињар" во површина од 3567 м², и тоа само дел во површина од 1330 м², КО Буково, сопственост на Горѓи Мандевски од с. Буково, за цена од 82.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, сопствениците на парцелите што граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани; писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство по купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот м-р Божидар Кочов, бул."1-ви Мај" бр. 152, Битола. (36881)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 539, на м.в. "Село", култура пасиште, со површина од 150 м², во КО Д.Мелничани, опишано по ИЛ бр. 83, за цена од 18.636,00 денари, сопственост на Трпковски Бранко од Дебар.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопственици и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Агрон Чутра, ул. "Атанас Илик" бб, Дебар. (36891)

Се продава 3/4 од 1/2 идеален дел од: земјоделско земјиште КП бр. 36 на м.в."Горска Река", култура ливада, 5 класа, површина од 3429 м², Кп бр. 92 м.в."Зад Скала" култура пасиште, 3 класа, површина од 1280 м², КП бр. 185, м.в."Ивкова Чука", култура пасиште. 3 класа, површина 2406 м², КН бр. 219, дел 74, план 009,

скица 037, м.в."Под Бачило", пасиште, 2 класа, во површина 1000 м², КП бр. 241, дел 2, план 006, скица 015, м.в."Над Варница", пасиште, 3 класа, површина од 8800м², КП бр. 389, план 006, скица 011, м.в. "Племеништа", ливада, 6 класа, површина 5090 м², КП бр. 452, дел 1, план 007, скица 027, м.в."Шарлина Река", пасиште, 3 класа, површина од 2997 м², КП бр. 725, дел 1, план 012, скица 050, м.в."Село", двориште, површина од 500 м², КП бр. 725, дел 1, згр. 1, план 012, скица 050, м.в."Село", пасиште 3 класа, површина 13 м², КП бр. 725, дел 1, згр.2, план 012, скица 050, м.в."Село", култура 50000, со површина од 43 м², КП бр. 726, план 012, скица 050, м.в."Село", пасиште, 3 класа, со површина од 245 м², или вкупна површина од 25894 м², заведени во лист б, КП бр. 725, дел 1, зграда 1, влез 1, кат 01, стан 1, м.в."С.Гари", површина од 46 м², КП бр. 725, дел 1, зграда 1, влез 1, кат 02, стан 1, м.в. "С.Гари", површина 72 м², и КП бр. 725, дел 1, зграда 1, влез 2, кат ПР, м.в."С.Гари" површина 43 м², или вкупна површина од 161 м², заведени во лист Б, во КО Гари, опишано по ИЛ бр. 88, за цена од 600.000,00 денари, сопственост на Неделковски Томо Марко од Скопје.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопственици и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Агрон Чутра, ул. "Атанас Илик" бб, Дебар. (36894)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 578 на м.в. "Ограда", нива 5 класа, со површина од 785 м², опишано по ПЛ бр. 92, на КО Шипковица, за цена од 22.000,00 денари, сопственост на Одовии Реџепов Одо од с.Шипковица, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (37397)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 106 на м.в. "Горње ливаде", пасиште 7 класа, со површина од 801 м², опишано по ПЛ бр. 1198, на КО Мала Речица, за цена од 80.000,00 денари, сопственост на Сејдии Сејди Алинаџи од с.Селце-Кеч, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (37399)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 572 на м.в. "Ограда", нива 5 класа, со површина од 1006 м², опишано по ПЛ бр. 468, на КО Шипковица, за цена од 32.000,00 денари, сопственост на Бельули Иснија Адил од с.Шипковица, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (37401)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 4930 на м.в. "Чардак", лозје 3 класа, со површина од 945 м², опишано по ПЛ бр. 11069, на КО Тетово, за цена од 104.000,00 денари, сопственост на Мухареми Мухарем Изаир, ул. "19 Ноември" бр. 12, Тетово.

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (37405)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 7004/1 на м.в. "Скопски Пст", овошна градина 1 класа, со површина од 2541 м², опишано по ПЛ бр. 5992, на КО Тетово, за цена од 200.000,00 денари, сопственост на Мехмеди Хамдиев Џеваит, ул. "К.Ј.Питу" бр. 31, Тетово.

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (37409)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелите КП бр. 5681/9, нива во м.в. "Бел камен", со површина од 308 м², КП бр. 5682/9, нива во м.в. "Бел камен", со површина од 173 м², КО Радишани, дека сопственикот на наведените парцели, Дурански Војислав ги продава наведените парцели по цена од 110,00 денари за м². Доколку наведените лица сакаат да го користат првенственото право на купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачите ќе ја продаде на друг купувач. (37241)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 1144/9, нива во м.в. "Песок", со површина од 275 м², КО Радишани, дека сопственикот на наведената парцела, Донев Светислав ја продава наведената парцела по цена од 110,00 денари за м². Доколку наведените лица сакаат да го користат првенственото право на купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачите ќе ја продаде на друг купувач. (37240)

Се продава недвижен имот, означен како КП бр. 66 на м.в. "Горно Поле", нива со површина од 4784 м², КО Трпејца, за цена од 15 денари по м², сопственост на Целкоски Бранко од с.Трпејца, Охрид.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето

на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Васил Кузманоски, ул. "Македонски Проветители" бр. 5, Охрид. (37394)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 од идеална половина сопственост на продавачот од лозје на КП бр. 879 м.в. "Улица" класа 3 со површина од 2856 м² заведен во ПЛ бр. 286 за КО Долно Дупени, сопственост на продавачот Тодоровски Спасе Борис од с.Долно Дупени - Ресен, за цена од 62,00 денари по м².

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (37396)

Се продава нива во површина од 860 м², класа 4, која лежи на КП бр. 1693, план 5, скица 14, м.в. "Црвеница", КО Говрлево, сопственост на Мршиќ Мирослав, ул. "Козара" бр. 42/2-12, Скопје за цена од 55.040,00 денари.

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, општина Кисела Вода, Скопје. (36955)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.849333,на име Шапкароски Симон, с. Велгошти,Охрид. (36910)

Пасош бр.1376128/00,издаден од УВР-Скопје на име Поповски Дејан, ул."Ф. Рузвелт" бр. 3/3,Скопје. (36943)

Пасош бр. 0255200,издаден од УВР - Велес на име Јовановски Јован,ул."К. Методи"бр.26,Велес. (36950)

Пасош бр.134789/93,издаден од УВР-Куманово на име Сулимани Самет, с. Ропалце,Куманово. (36951)

Пасош бр. 1321413,издаден од УВР - Велес на име Ризоф Орхан, ул."Ј. Тикваровски" бр.20,Велес. (36953)

Пасош бр.1063613/98, издаден од УВР- Куманово на име Агуши Бљерим, с. Лојане,Куманово. (36956)

Пасош бр.735942/95,издаден од УВР - Тетово на име Јонузи Мемет, с. Боговиње,Тетово. (36966)

Пасош бр.432181/94,издаден од УВР - Скопје на име Несторовски Предраг, ул."Т. Даскалот"бр.14 б, Скопје.

Пасош бр.765157/95,издаден од УВР - Скопје на име Садије Пљакај, ул."Ц. Димов" бр.116,Скопје. (36969)

Пасош бр.060296/93,издаден од ГУВР-Скопје на име Афродита Бајрами, ул."Г. Стојчевски" К 2 стан 39, Скопје. (36985)

Пасош бр.1129753/98,издаден од УВР -Струмица на име Дончев Митко, ул."Народен фронт"бр.29,Струмица. (36987)

Пасош бр.1293015/99,издаден од УВР - Струмица на име Маркова Елизабета, с. Сушица,Струмица. (36988)

Пасош бр.0814322,издаден од УВР-Струмица на име Илија Марков,ул."Ленинова"бр.79,Струмица. (36989)

Пасош бр.1093434 на име Стојанова Блашка,с. Панчарево,Берово. (36996)

Пасош бр.0806246,издаден од УВР - Кочани на име Андонов Ванчо, с. Зрновци,Кочани. (37014)

Пасош бр.1169679/98 на име Дервиши Агим, с. Франгово,Струга. (37020)

Пасош бр.1364438 на име Горанчо Стојанов, ул. "Н.Карев"бр. 8,Кочани. (37037)

Пасош бр.1377114/00,издаден од УВР-Скопје на име Спреса Кучи,ул."Ф. Заири"бр. 86,Скопје. (37050)

Пасош бр.998120 на име Ивановски Климе, с. Горанци,Охрид. (37064)

Пасош бр.1306428,издаден од УВР - Скопје на име Елвис Дурмишов,ул."Ударничка"бр.2/11,Скопје. 37069

Пасош бр. 1379342,издаден од УВР - Скопје на име Александар Гочевски, ул. "О. Чопела" бр.136,Скопје.

Пасош бр. 1373058,издаден од УВР - Скопје на име Дејан Гочевски, ул. "О. Чопела" бр. 136,Скопје. (37080)

Пасош бр.0863356 на име Гзим Садику,Дебар. 37141

Пасош бр.1130014/98,издаден од УВР-Струмица на име Василев Иљо, ул."Гоце Делчев"бр.77,Струмица.

Пасош бр.639765,издаден од УВР-Скопје на име Костовски Јордан, ул."Девој"бр.10,Скопје. (37144)

Пасош бр.1109248/98,издаден од УВР-Тетово на име Амита Аднан,с. Теарце,Тетово. (37145)

Пасош бр.644295/95,издаден од ГУВР-Скопје на име Зејди Демири, с. Арнакија,Скопје. (37146)

Пасош бр.1034711,издаден од УВР - Тетово на име Сејди Зуди, с. Желино, Тетово. (37149)

Пасош бр.392558/94,издаден од УВР - Скопје на име Уснија Исен, с. Пагаруша,Скопје. (37157)

Пасош бр. 1272398,издаден од УВР - Скопје на име Поповиќ Ана, ул. "Бриселска" бр. 7/3-1,Скопје. (37182)

Пасош бр.158922/94,издаден од УВР - Скопје на име Бекири Енвер,ул."Р. Бурчевик" бр. 6,Скопје. (37193)

Пасош бр.1053689/97,издаден од УВР-Скопје на име Османи Нехат,с. Дворце,Скопје. (37194)

Пасош бр.1290901 на име Салиу Исни, с.Форино, Тетово. (37321)

Пасош бр.380109, на име Јусуфи Абдулбари,ул."К. Дрнц" бр.21,Тетово. (37330)

Пасош бр.1156273,издаден од УВР - Тетово на име Саит Зекири, с. Седларево,Тетово. (37340)

Пасош бр.597774/95 на име Неџбедин Деари, с. Челопек, Тетово. (11087)

Пасош бр.859555,издаден од УВР - Битола на име Котевски Цанго, с. Карамани,Битола. (37319)

Пасош бр.1185813,издаден од УВР - Охрид на име Зоран Трајчевски, с. Велгошти,Охрид. (37485)

Пасош бр.1154910/98,издаден од УВР - Тетово на име Хасани Неби, с. М. Речица,Тетово. (37486)

Пасош бр.579217,издаден од УВР - Кочани на име Трајчо Богоевски, ул."Е.Кардељ"бр.94,Кочани.37494)

Пасош бр. 958032/96,издаден од УВР - Куманово на име Симоновски Киро,ул."Б. Шабани"бр.141,Куманово. (37522)

Пасош бр. 958074/96,издаден од УВР - Куманово на име Симоновска Македонка,ул."Б.Шабани"бр.141, Куманово. (37524)

Пасош бр. 923882,издаден од УВР - Скопје на име Јаневска Маја,ул."Љ. Ивановиќ" бр.14 б,Скопје.(37608)

Пасош бр.0690989 на име Драга Веселиновска Липец - Градец,Виница. (37624)

Пасош бр. 143510,издаден од УВР - Велес на име Атанасовски Душан, ул."А. Шурков" бр.25/1-13,Велес.

Пасош бр. 946759,издаден од УВР - Скопје на име Мојсовска Валентина,Скопје. (37838)

Пасош бр.376212/94,издаден од УВР - Тетово на име Џејил Џелили, с. Г.Лешница,Тетово. (37835)

Пасош бр.12881358,издаден од ОВР - Струга на име Муртези Кренар, ул."Чеде Филиповски"бр.23,Струга.

Пасош бр.778914,издаден од УВР - Струмица на име Истатов Боро, ул."Тодор Ципивски-Мердан" бр.5, Струмица. (37844)

Пасош бр.1154895,издаден од УВР - Тетово на име Шабани Шефки, с. Додрогште,Тетово. (37846)

Пасош бр.408342/94,издаден од УВР-Тетово на име Арслани Исен, с.Желино,Тетово. (37847)

Пасош бр.1154624/98,издаден од УВР-Тетово на име Иса Незафет, ул."М.Тито"бр.15/10,Тетово.(37849)

Пасош бр.370156, издаден од ОВР-Кичево на име Ељмазоски Џевит, с.Стрелци,Кичево. (37851)

Пасош бр.0863661 на име Османи Лурат,Дебар.

Пасош бр.983578,издаден од УВР - Куманово на име Крстевски Дејан,ул."Васко Карангелески" бр.148, уманово. (37952)

Пасош бр. 0144313,издаден од УВР - Тетово на име Мемети Лирим, с. Палатица,Тетово. (37960)

Пасош бр. 1037142,издаден од УВР - Скопје на име Саиди Баки, с. Арнакија,Скопје. (37977)

Пасош бр.650694,издаден од УВР - Ресен на име Јосиф Ничевски, с. Љубојно,Ресен. (37985)

Пасош бр.743081,на име Ристик Миопраг, ул."Алпи" бр.55,Скопје. (37989)

Пасош бр.1109514,издаден од УВР- Гостивар на име Зулфија Санела, с. Добри Дол,Гостивар. (37990)

Пасош бр.735080,издаден од УВР - Тетово на име Јашари Садик,ул."Радован Цониќ"бр.84,Тетово.(37991)

Пасош бр.2664,издаден од ГУВР - Скопје на име Алими Анифе,ул."Боро Менков"бр.5вл.3,ст.19,Скопје.

Пасош бр.978921,издаден од УВР - Куманово на име Јовановиќ Драгана,ул."Лесковачка 2" бр. 1/6, Куманово.

Пасош бр. 1423576, издаден од УВР - Струмица на име Попов Огнен, с. Ангелци бр. 102,Струмица. 38040)

Пасош бр.628952,издаден од УВР - Струмица на име Танка Кирова,ул."Караорман" бр. 13,Струмица. (38041)

Чекови од бр. 50005227294 до 50005227301 и чековна картичка, од тековна сметка бр.6841104, издадени од Комерцијална банка а.д. -Скопје на име Давидовски Слободан,ул."В.С.-Бато"бр.89/12,Скопје. (37491)

Чекови од бр. 50005227283 до 50005227286 и чековна картичка, од тековна сметка бр.2509146, издадени од Комерцијална банка а.д. -Скопје на име Давидовски Слободан,ул."В.С.-Бато" бр.89/12,Скопје. (37492)

Работна книшка на име Фатмир Бислими, с. Матка, Скопје. (37437)

Работна книшка на име Стојков Бојан,Скопје.37466

Работна книшка на име Миротик Људмила,Скопје.

Работна книшка на име Личина Сеат, Скопје. (37549)

Работна книшка на име Пројчески Живко,Охрид.

Работна книшка на име Драгал Илиевски, ул."6 Април"бр. 24,Куманово. (37863)

Работна книшка на име Зејнула Рустеми,с. Матејче, Куманово. (37864)

Работна книшка на име Хони Томир, Струга. (37880)

Работна книшка на име Весна Буторац-Бузлиева, Скопје. (37982)

Работна книшка,издаден од во Скопје на име Стојменовска Александра,Скопје. (37987)

Работна книшка,издаден во Приштина на име Гулназ Бакрач - Салиу,Скопје. (37988)

Работна книшка на име Савеска Биљана,Скопје.

Работна книшка на име Фазли Нуримане,Скопје.

Воена книшка на име Малчевски Богдан,ул."Желковец" бр. 4,Кавадарци. (37589)

Воена книшка на име Мујесер Јакупи,ул."М. Пијаде" бр.47,Охрид. (37879)

Чековна картичка бр.126028-03 и чекови од бр. 0120001134257 до 0120001134264 на име Мишевски Томислав,Скопје. (37986)

Чековна картичка бр.42601-57 и чекови бр. 24437877, 24437878 на име Славица Берица,Скопје.

Чековна картичка бр.4829988 на име Славица Берица,Скопје. (37994)

Чековна картичка бр.24732-08,чекови бр.23968141; 23968142 и од бр. 24358116 до 23458125,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Милосија Стојановска,Скопје. (37999)

Свидетелство за 3 одделение на име Недрет Јусуфовска,Ресен. (37493)

Свидетелство на име Слапана Стојчева,ул."Н.Ј. Вапцаров" бр. 7,Кочани. (37495)

Свидетелство на име Петровски Тони, Делчево.
 Свидетелство за 8 одделение на име Јованов Живко, с. Ињево, Радовиш. (37571)
 Свидетелство на име Ибраим Кемал, с. Карбинци, Штип. (37579)
 Свидетелство на име Емин Кучица, с. Карбинци, Штип. (37580)
 Свидетелство на име Забри Кучица, с. Карбинци, Штип. (37581)
 Свидетелство на име Ибраим Кемал Фазли, с. Карбинци, Штип. (37586)
 Свидетелство на име Лазеска Розета ул. "Е. Кардељ" бр. 68, Кочани. (37615)
 Свидетелство на име Ристовски Ванчо, ул. "Ј. Крчовски" бр. 7, Велес. (37891)
 Свидетелства за 1 и 2 година, издадени од СПУ "Елиси Поповски-Марко"-Скопје на име Салихи Виган, Скопје. (37983)
 Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ во с. Долно Свиларе, Скопје на име Гулсима Османи, Скопје.
 Здравствена легитимација на име Димитар Алексов, Пробиштип. (37888)
 Здравствена легитимација на име Митева Христина, с. Писица, Пробиштип. (37889)
 Ученичка книшка на име Давчев Благој, Комплекс Узус К 3/17, Велес. (37613)
 Лична карта на име Стојчески Стојче, с. Вратница, Тетово. (37604)
 Даношна картичка на име "Штерио-Компани" Радуш, Скопје. (37489)
 Даношна картичка бр. 50309701107651, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име СТД "Лиле", Скопје. (37808)
 Чек на име Вранишоски Зоран, Битола. (37490)
 Чекови, бр. 992351, 971284 и 971288 на име Ивица Спироски, с. Зубовце, Гостивар. (37890)
 Одобрение за посредување во надворешно - трговски промет, бр. 0821-5672/2, издадено од Министерство за трговија - Скопје на име "Калеш" Коцана ДООЕЛ, Куманово. (37395)
 Чекови бр. 2362019 и 2362020, од тековна сметка бр. 11916368, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Касами Имет, Скопје. (36944)
 Чекови од бр. 4045689, 4045694, 4045696, 4045699, 4159585, 4159586 и 4159587, од тековна сметка бр. 876151, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Василевски Петар, Скопје. (36947)
 Чекови од бр. 3086428 до 3086437, од тековна сметка бр. 11992437, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Кормушоски Александар, Скопје. 36948
 Чекови од бр. 4122912 до 4122919, од тековна сметка бр. 9153460 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стебровска Љуба, Скопје. (36986)
 Чекови од тековна сметка бр. 3403/57, издадени од Стопанска банка а.д. - Струга на име Ангеевска Весна, Струга. (37049)
 Чек бр. 0010004949570, од тековна сметка бр. 13749181, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Дурловски Игор, Скопје. (37343)
 Работна книшка на име Јакимовска Татјана, Скопје.
 Работна книшка на име Горбишлиев Стојан, Гевгелија. (36914)
 Работна книшка на име Крстов Ампо, Гевгелија.
 Работна книшка на име Милчевски Кирчо, Гевгелија. (36916)
 Работна книшка на име Венков Благо, Гевгелија.
 Работна книшка на име Горбашлиев Мите, Гевгелија. (36918)
 Работна книшка на име Костадинова Елисавета, Гевгелија. (36919)
 Работна книшка на име Ѓавочанов Тане, Богданци.
 Работна книшка на име Прочкова Јованка, Гевгелија. (36921)
 Работна книшка на име Ѓавочанов Ристо, Гевгелија.
 Работна книшка на име Мицева Велика, с. Калугерица, Радовиш. (36923)

Работна книшка на име Калциоски Абип, с. Октиси, Струга. (36924)
 Работна книшка на име Гордана Димоска, ул. "Раде Ивановски" бр. 26, Прилеп. (36929)
 Работна книшка на име Анастасова Анета, Скопје.
 Работна книшка на име Слободан Митевски, Скопје. (36937)
 Работна книшка на име Недевска Богдана, Скопје.
 Работна книшка на име Асипи Ибраим, с. Сингелик, Скопје. (36954)
 Работна книшка на име Иванов Јован, Скопје. 36965
 Работна книшка на име Станојковски Роберт, Скопје. (36967)
 Работна книшка на име Панова Каролина, ул. "М. Горки" бр. 176, Велес. (36990)
 Работна книшка на име Тодорова Валентина, ул. "Маркова" бр. 16, Велес. (36991)
 Работна книшка на име Петков Ристо, Гевгелија.
 Работна книшка на име Иванов Васил, ул. "Илинденска" бр. 68, Винаца. (36995)
 Работна книшка на име Бошков Мите, ул. "Лески" бр. 84/5, Штип. (36999)
 Работна книшка на име Африм Ајдари, нас. Млаки 66, Гостивар. (37000)
 Работна книшка на име Настевска Елизабета, с. Никлец, Битола. (37003)
 Работна книшка на име Методија Петрески, Прилеп. (37005)
 Работна книшка на име Бисера Рунеска, ул. "М. Камен" бр. 74, Прилеп. (37007)
 Работна книшка на име Валентин Гурковиќ, ул. "Н. Карев" бр. 32, Кочани. (37015)
 Работна книшка на име Ангелов Зоран, с. Трновац, Кратово. (37019)
 Работна книшка на име Тренев Бобан, Пробиштип.
 Работна книшка на име Фидани Кашиф, ул. "Беличица" бр. 97, Гостивар. (37031)
 Работна книшка на име Божинова, Сузана, с. Тракање, Кочани. (37038)
 Работна книшка на име Велков Васко, с. Кучичино, Кочани. (37039)
 Работна книшка на име Миладинов Александар, ул. "Макесонска" бр. 50, Кочани. (37040)
 Работна книшка на име Георгиевска Весна, Делчево. (37042)
 Работна книшка на име Вељковиќ Стојадин, Куманово. (37046)
 Работна книшка на име Феуза Муамет, Струга. (37051)
 Работна книшка на име Делев Илија, Нов Дојран.
 Работна книшка на име Мирев Јозе, с. Пекални, Винаца. (37063)
 Работна книшка на име Марковски Јован, Скопје.
 Работна книшка на име Јанев Никола, Скопје. 37143
 Работна книшка на име Глигоријадис Ана, Скопје.
 Работна книшка на име Ана Грбовиќ, Скопје. 37150
 Работна книшка на име Селејдин Елези, Скопје.
 Работна книшка на име Коевиќ Зорица, Скопје.
 Работна книшка на име Ристивска Анета, Скопје.
 Воена книшка бр. БИ-706484, издадена од Скопје на име Бекировски Сабри, Скопје. (36931)
 Воена книшка бр. Б - 0060608, издадена од Скопје на име Љубиша Миленковски, Скопје. (36949)
 Воена книшка на име Стојанов Б. Ристе, с. Велгошти, Охрид. (37048)
 Свидетелство на име Ибраими Букурије, с. Ливада, Струга. (36912)
 Свидетелство за 8 одделение на име Ристески Миле, с. Дреновци, Прилеп. (36913)
 Свидетелство на име Амзиу Седат, ул. "В. Циривири" бр. 144, Велес. (36926)
 Свидетелство на име Гоце Талевски, с. Егри, Битола.
 Свидетелство на име Миле Витанов, с. Покрајчево, Радовиш. (36993)
 Свидетелство на име Здравковска Даниела, с. Звегор Делчево. (36997)
 Свидетелство на име Ајредин Азизи, с. Корито, Гостивар. (37009)

Свидетелство на име Аливеби Бајрами, Гостивар.
 Свидетелство на име Димитровски Кирчо, с. Стамер, Делчево. (37016)
 Свидетелство на име Гаврилов Ванчо, Делчево.
 Свидетелство за 4 година, издадено од Економско училиште на име Јашари Шенаси, с. Оризаре, Куманово.
 Свидетелство за 8 одделениена име Зумрети Азем Салиеска, Прилеп. (37026)
 Свидетелство и диплома на име Фердесе Фаризи, Тетово. (37029)
 Свидетелство на име Алберт Зендели, ул. "Ленинградска" бр.65, Гостивар. (37032)
 Свидетелство за 6 одделение на име Фикнети Зенка, ул. "Леска" бр. 10 А, Гостивар. (37033)
 Свидетелство за 4 одделение, издадено од ОУ во с. Г.Врановци на име Арслановски Хусеин Рамадан, с. Врановци, Велес. (37034)
 Свидетелство за 8 одделение на име Ристов Трајан, с. Ракитец, Радовиш. (37036)
 Свидетелство на име Мустафова Мек, Делчево.
 Свидетелство на име Михајловска Роза, с. Габрово, Делчево. (37043)
 Свидетелство на име Ковачка Олга, с. Разловци, Делчево. (37044)
 Свидетелство на име Маковски Сашко, с. Град, Делчево. (37045)
 Свидетелство за 8 одделение на име Шишкова Лилјана, с. Конче, Радовиш. (37052)
 Свидетелство за 8 одделение на име Пејовска Јована, с. Трновци Могила, Прилеп. (37054)
 Свидетелство за 8 одделение на име Емира Муриќ, с. Житоше, Прилеп. (37055)
 Свидетелства за 1, 2, 3, 4 и 5 одделение на име Мдии Мерхабе, с. Челопек, Тетово. (37058)
 Свидетелство за 7 одделение на име Прелтим Винца, с. Велешта, Струга. (37065)
 Свидетелство за 1 одделение на име Селма Јашароска, Охрид. (37066)
 Свидетелство за 8 одделение на име Агни Роци, Струга. (37067)
 Свидетелство за 8 одделение на име Каба Рази, с. Велешта, Струга. (37068)
 Свидетелство за 7 одделение на име Зијете Алјос, с. Добовјани, Струга. (37070)
 Свидетелство за 7 одделение на име Валјона Насуфи, с. Велешта, Струга. (37071)
 Свидетелство на име Шапков Игорче, ул. "Лисец" бр.8, Радовиш. (37072)
 Свидетелство на име Стојаноска Снежана, ул. "Б. Талески" бр.247, Прилеп. (37076)
 Свидетелство на име Лика Наиче, Тетово. (37077)
 Свидетелство на име Зекирова Елвиза, с. Тработивште, Делчево. (37111)
 Свидетелство, издадено од УО "Елисие Поповски-Марко" - Скопје на име Тасевски Сашо, Скопје. (37151)
 Свидетелства за 5, 7 и 8 клас, издадени од Гимназија "Цветан Димов" - Скопје на име Александар Деловски, Скопје. (37153)
 Индекс бр. АД322, издаден од ПФ "Гоце Делчев" - Штип на име Александрова Добринка, с. Ораовица, Радовиш. (37074)
 Диплома, издадена од Хемиско училиште - Велес на име Годевска Лилјана, с. Тработивште, Велес. (36927)
 Диплома на име Манев Томе, ул. "Плачковица" бр. 214, Радовиш. (36992)
 Диплома на име Спиркоска Лилјана, ул. "П. Котеска" бр. 23-Б, Прилеп. (37006)
 Диплома - свидетелство на име Панов Трајан, с. Подареш, Радовиш. (37035)
 Диплома за четврти степен, издадена од Гимназија "Зеф Љуш Марку" - Скопје на име Коца Мелехат, Скопје. (37148)
 Книшка на име Крстески Благоја, ул. "И.Р. Лола" бр. 111, Тетово. (37008)
 Карта бр.5467/45 на име Стојанов Трајан, Штип.
 Книшка на име Ников Даме ул. "Бл. Кирков" бр.70, Велес. (37013)
 Книшка на име Кулумова Валентина, ул. "Самоборска" бр. 6, Велес. (37062)

Уверение на име Петрова Цолова Валентина, с. Бистрени, Неготино. (37021)
 Чекови на име Костадинов Тони, с. Ново Село, Струмица. (37024)

Се огласуваат за неважни следните изгубени избирачки легитимации

Избирачка легитимација на име Захарија Стојаноска, Тетово. (37487)
 Избирачка легитимација на име Мејреме Камбери Сарај 4/34, Скопје. (37488)
 Избирачка легитимација на име Накова Василка, с. Зрновци, Кочани. (37496)
 Избирачка легитимација на име Накова Велика, с. Зрновци, Кочани. (37497)
 Избирачка легитимација на име Ристов Павле, с. Зрновци, Кочани. (37498)
 Избирачка легитимација на име Ристова Јованка, с. Зрновци, Кочани. (37499)
 Избирачка легитимација на име Мара Велкова, с. Зрновци, Кочани. (37500)
 Избирачка легитимација на име Митева Лозанка, с. Зрновци, Кочани. (37501)
 Избирачка легитимација на име Ефремова Јагода, с. Чешиново, Кочани. (37502)
 Избирачка легитимација на име Јован Јованов, с. Зрновци, Кочани. (37503)
 Избирачка легитимација на име Андонова Стојка, с. Зрновци, Кочани. (37504)
 Избирачка легитимација на име Стојанчо Спасов, Кочани. (37505)
 Избирачка легитимација на име Кованов Игорчо, Жиганци-Чешиново, Кочани. (37506)
 Избирачка легитимација на име Апостолов Јован, Кочани. (37507)
 Избирачка легитимација на име Јакимова Зорка, с. Зрновци, Кочани. (37508)
 Избирачка легитимација на име Минова Сунчица, с. Зрновци, Кочани. (37509)
 Избирачка легитимација на име Сулвана Јанева, с. Бели, Кочани. (37554)
 Избирачка легитимација на име Ѓорче Тодосиев, с. Спанчево, Кочани. (37555)
 Избирачка легитимација на име Кирјана Зашева, с. Спанчево, Кочани. (37557)
 Избирачка легитимација на име Петре Иванов, Кочани. (37559)
 Избирачка легитимација на име Спасевска Бето, Делчево. (37561)
 Избирачка легитимација на име Златковска Даниела, Делчево. (37562)
 Избирачка легитимација на име Фејзије Асанова, с. Аликоц, Радовиш. (37569)
 Избирачка легитимација на име Нузеим Османов, ул. "Плачковица" бр.109, Радовиш. (37573)
 Избирачка легитимација на име Мамуде Арифова, ул. "Шаин Маало" бр.14, Радовиш. (37575)
 Избирачка легитимација на име Костадина Фидановска, ул. "Солунска" бр. 216, Битола. (37592)
 Избирачка легитимација на име Олга Деловска, с. Живојно, Битола. (37595)
 Избирачка легитимација на име Ката Петровска, с. Брод, Битола. (37596)
 Избирачка легитимација на име Деловски Добре, с. Живојно, Битола. (37597)
 Избирачка легитимација на име Љубица Прпчевска Могила, Битола. (37598)
 Избирачка легитимација на име Вељо Трајковски, ул. "Партизанска" бр.69/3, Битола. (37599)
 Избирачка легитимација на име Трајковска Љуба, с. Крушевица, Прилеп. (37600)
 Избирачка легитимација на име Ракициоски Стојо, с. Полчиште, Прилеп. (37601)
 Избирачка легитимација на име Трајковски Трајан, с. Крушевица, Прилеп. (37602)
 Избирачка легитимација на име Стојкоски Славе, с. Крушевица, Прилеп. (37603)
 Избирачка легитимација на име Ашим Мерсими, с. Дебреше, Гостивар. (37605)

Избирачка легитимација на име Зилфие Мерсими, с. Дебреше, Гостивар. (37606)

Избирачка легитимација на име Ангеловска Наташа, с. Ветунница, Крива Паланка. (37607)

Избирачка легитимација на име Соколова Сунчица, Градско, Велес. (37609)

Избирачка легитимација на име Крстева Радмила, Градско, Велес. (37610)

Избирачка легитимација на име Станка Јованова, ул. "4 Јули" бр. 62, Градско, Велес. (37611)

Избирачка легитимација на име Спасова Јорданка, Градско, Велес. (37612)

Избирачка легитимација на име Веизосдка Минка, ул. "Растански пат" бр. 66, Кичево. (37614)

Избирачка легитимација на име Тодорова Нада, с. Зрновици, Кочани. (37617)

Избирачка легитимација на име Мисовска Даница, ул. "Борис Кидрич" бр. 38, Берово. (37625)

Избирачка легитимација на име Мисовски Илија, ул. "Борис Кидрич" бр. 38, Берово. (37626)

Избирачка легитимација на име Печуровски Јован, с. Русиново, Берово. (37628)

Избирачка легитимација на име Демирова Серпила, ул. "Бел Камен" бр. 47, Берово. (37629)

Избирачка легитимација на име Пашалиска Марија, ул. "Туристичка" бр. 13, Берово. (37630)

Избирачка легитимација на име Чуков Зоран, с. Двориште, Берово. (37631)

Избирачка легитимација на име Стојановски Мико, с. Дворици, Берово. (37632)

Избирачка легитимација на име Тушевски Борис, с. Русиново, Берово. (37633)

Избирачка легитимација на име Кантуровска Кефсера, ул. "Г. Делчев" бр. 8, Берово. (37634)

Избирачка легитимација на име Калпачки Илија, с. Русиново, Берово. (37635)

Избирачка легитимација на име Страторски Васко, с. Русиново, Берово. (37636)

Избирачка легитимација на име Голчовски Киро, ул. "М. Тито" бр. 10/9, Берово. (37637)

Избирачка легитимација на име Пелтечки Борис, с. Двориште, Берово. (37638)

Избирачка легитимација на име Гушовски Ненад, с. Двориште, Берово. (37856)

Избирачка легитимација на име Трајановски Душан, с. Двориште, Берово. (37857)

Избирачка легитимација на име Доцински Киро, с. Русиново, Берово. (37858)

Избирачка легитимација на име Алиманова Шехерезада, ул. "23 Август" бр. 53, Берово. (37859)

Избирачка легитимација на име Стојковски Крум, с. Двориште, Берово. (37860)

Избирачка легитимација на име Гасцеовски Бранко, с. Смојмирово, Берово. (37861)

Избирачка легитимација на име Пешевска Елизабета, с. Псача, Крива Паланка. (37865)

Избирачка легитимација на име Јакимовски Мара, с. Герман, Крива Паланка. (37866)

Избирачка легитимација на име Стојановски Стоје, с. Ранковце, Крива Паланка. (37868)

Избирачка легитимација на име Ивановски Трајчо, с. Гиновци, Крива Паланка. (37869)

Избирачка легитимација на име Ивановска Веселка, с. Псача, Крива Паланка. (37870)

Избирачка легитимација на име Николовска Доцка, с. Герман, Крива Паланка. (37873)

Избирачка легитимација на име Јакимовски Трајко, с. Герман, Крива Паланка. (37874)

Избирачка легитимација на име Марковска Жаклина, с. Герман, Крива Паланка. (37875)

Избирачка легитимација на име Додевски Светозар, с. Герман, Крива Паланка. (37876)

Избирачка легитимација на име Станковска Слафана, с. Герман, Крива Паланка. (37877)

Избирачка легитимација на име Алил Муратов, ул. "Корчо Маало" бр. 71, Радовиш. (37886)

Избирачка легитимација на име Јаша Алиова, с. Аликоч, Радовиш. (37887)

Избирачка легитимација на име Нешков Круме, с. Крушевица, Кавадарци. (37892)

Избирачка легитимација на име Блажо Гелов, с. Росоман, Кавадарци. (37893)

Избирачка легитимација на име Нешков Александар, с. Крушевица, Кавадарци. (37894)

Избирачка легитимација на име Славе Камчевски, с. Росоман, Кавадарци. (37895)

Избирачка легитимација на име Дејан Дејановиќ, с. Сирково, Кавадарци. (37896)

Избирачка легитимација на име Драги Нешков, с. Крушевица, Кавадарци. (37897)

Избирачка легитимација на име Сузана Гинова, ул. "В. Назор" бр. 30, Кавадарци. (37898)

Избирачка легитимација на име Роза Михова, ул. "Слога" бр. 12, Кавадарци. (37899)

Избирачка легитимација на име Јовановска Гурга, ул. "Р. Жинзифов", Кавадарци. (37900)

Избирачка легитимација на име Ванчо Костадинов, с. Марена, Кавадарци. (37901)

Избирачка легитимација на име Илија Ризов, ул. "Партизанска" бр. 25, Кавадарци. (37902)

Избирачка легитимација на име Костадин Митков, ул. "С. Пинџур", Кавадарци. (37903)

Избирачка легитимација на име Петрова Суза, с. Дреново, Кавадарци. (37904)

Избирачка легитимација на име Уснија Топлица, ул. "Д. Цекоров" бр. 44, Кавадарци. (37905)

Избирачка легитимација на име Трајко Петров, ул. "В. Влаховиќ" бр. 2/3/3, Кавадарци. (37906)

Избирачка легитимација на име Боскова Цветанка, ул. "Г. Соколов" бр. 49, Кавадарци. (37907)

Избирачка легитимација на име Самаризиев Петар, ул. "Д. Даскалов" бр. 22, Кавадарци. (37908)

Избирачка легитимација на име Пемов Зоран, ул. "Марксва" бр. 10, Кавадарци. (37909)

Избирачка легитимација на име Лазар Митков, ул. "С. Пинџур" бр. 134, Кавадарци. (37910)

Избирачка легитимација на име Јорданчо Манчев, ул. "Р. Жинзифов" бр. 35, Кавадарци. (37911)

Избирачка легитимација на име Итма Топлица, ул. "С. Пинџур" бр. 16, Кавадарци. (37912)

Избирачка легитимација на име Манева Виолета, с. Страгово, Кавадарци. (37913)

Избирачка легитимација на име Мара Јанчева, ул. "М. Јунов Жико" бр. 42, Кавадарци. (37914)

Заради довршување на трансформацијата на претпријатието во општествена сопственост ДИК "ДИЕР" Куманово - во стечај, во претпријатие во кое е определен сопственикот (член 83 од ЗТПОК) и согласно Програмата за начинот на остварувањето на трансформацијата и финансиската консолидација, Управниот одбор на предлог на доверителите, на седницата одржана на 14.01.2000 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ДИК "ДИЕР" КУМАНОВО - ВО СТЕЧАЈ СО ПРЕТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ ВО ТРАЕН ВЛОГ ВО КОМБИНАЦИЈА СО ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛЕН ДЕЛ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОСТАТОКОТ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ КАПИТАЛ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Претпријатието во општествена сопственост ДИК "ДИЕР" Куманово, во стечај со седиште во општина Куманово, основано во април 1947 година.

Член 2

Вредноста на претпријатието утврдена со почетниот биланс е проценета според Методологијата за проценка на претпријатијата со општествен капитал.

Проценетата вредност на претпријатието изнесува 1.139.863 ДЕМ, искажана според средниот курс за 1

ДЕМ/30.98 денари на Народна банка на Република Македонија.

Член 3

Основната главница на претпријатието изнесува 1.139.863 ДЕМ, односно 11.399 акции со номинална вредност од 100 ДЕМ за една акција со следнава структура:

- 760.028(66.68%) или 7.600 акции општествен капитал за продажба;
- 239.863 ДЕМ (21.04%) или 2.399 акции траен влог по основа на неисплатени нето плати на работници;
- 5.850 ДЕМ (0.51%) или 59 акции се акционерски капитал;
- 134.122 ДЕМ (11.77%) или 1.341 акции општествен капитал за кој Друштвото, ќе му издаде бесплатно на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување приоритетни акции.

Член 4

Пред да се пристапи кон трансформацијата на претпријатието согласно оваа одлука, претпријатието објави оглас во весникот "Нова Македонија" со кој ги повика поранешните сопственици и нивните наследници, во рок од 60 дена по огласувањето да ги најават побарувањата од претпријатието.

Во рокот од став 1 на овој член свое побарување не е пријавен поранешниот сопственик.

Член 5

Пред да се утврди износот на општествениот капитал кој се продава претходно претпријатието ги утврди, односно што настанале по основ на вложени средства.

Член 6

Трансформацијата на остатокот на општествен капитал на претпријатието ќе биде извршена со продажба на идеален дел од претпријатието.

Висината на идеалниот дел изнесува 760.028 ДЕМ, односно 7.600 акции со номинална вредност од по 100 ДЕМ за една акција, или 66.68% од проценетата вредност на претпријатието.

Член 7

Основната главница на претпријатието се состои од:

7.600 акции на име општествен капитал предмет на трансформација за што на Агенцијата ќе и се издадат обични акции кои претставуваат 66.68% од проценетата вредност на претпријатието. Делот кој се продава под повластени услови ќе биде резервиран од општествениот капитал на претпријатието што претставува 23.69% од главнината на претпријатието или вкупно 2700 акции со номинална вредност од 270.000 ДЕМ.

Траен влог по основ на нето плати на работници од 2.399 акции или 21.04% и 59 акции, односно 0.51% акционерски капитал или вкупно акционерски капитал на вработените 21.55% или 2.458 обични акции.

1.341 акции кои бесплатно се издаваат на ПИОМ, а претставуваат 11.77% проценетата вредност на претпријатието.

Член 8

Со оваа одлука Претпријатието на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување бесплатно му издаваат акции во износ од 15% од остатокот на општествениот капитал предмет на трансформација, односно 1.341 приоритетни акции што претставува 11.77% во вкупната главнина на Друштвото.

Акциите од став 1 на овој член се приоритетни:

- гласат на име на Фондот;
- даваат право на фиксна дивиденда од 2% годишно и сразмерно учество во остатокот на добивката ако на обичните акции им се исплатува дивиденда над овој износ;
- во случај на стечај или ликвидација на претпријатието му даваат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса;

Акциите од став 2 на оваа одлука не даваат право на глас во Собранието на Друштвото.

На Фондот за пензиско и инвалидско осигурување акциите од став 1 на овој член му се издаваат истовремено со издавањето на обичните (реални) акции.

Член 9

Со денот на уписот на извршена трансформација во судскиот регистар Собранието на Претпријатието одлучува и работи според права што ги имаат имателите на акции утврдени со оваа одлука и со Статутот на претпријатието.

Член 10

До изборот на нови органи на управување, а најдоцна во рок од шест месеци од денот на оваа одлука продолжува мандатот на членовите во постојните органи на управување.

Член 11

Составен дел на оваа одлука се: извештај за проценетата вредност на претпријатието; извод од судскиот регистар; и податоци и докази за правото на сопственост, располагање, користење и управување со недвижностите.

Член 12

Директорот на претпријатието оваа одлука ја објавува во "Службен весник на РМ", во "Нова Македонија" и во весниците на јазиците на националностите во рок од осум дена од денот на приемот на мислењето на Агенцијата, односно по решението од Основниот суд во Куманово при кој е водена стечајната постапка.

Претседател
на Управен одбор

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10, од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Собранието на Република Македонија објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 14/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ЕНТЕРИЕРСКО УРЕДУВАЊЕ НА СВЕЧЕНАТА САЛА, ХОЛ ПРЕД СВЕЧЕНА САЛА И СВЕЧЕН ВЛЕЗ ВО ОБЈЕКТТО НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 14/2000 е Собранието на Република Македонија, со седиште во Скопје, ул. "11 Октомври" 66.

1.2. Предмет на набавката е реализација на Главниот проект за ентериерското уредување на свечената сала, хол пред свечената сала и свечен влез во објектот на Собранието на Република Македонија согласно тендерската и техничката документација, кој ќе се изведува во четири фази и тоа:

Прва фаза: Ентериерно уредување на свечената сала,

Втора фаза: Ентериерно уредување на холот пред свечената сала,

Трета фаза: Ентериерно уредување на свечениот влез,

Четврта фаза: Изведување на електрични инсталации и водовод.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. Право да поднесе понуда име секое заинтересирано правно и физичко лице.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавните набавки.

2. ТЕНДЕРСКА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската и техничката документација заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во просториите на Собранието на Република Македонија, во архивата, соба број 8 секој работен ден од 8,00 до 14,00 часот, во времето на траењето на јавниот повик. За добивање на тендерската и техничката документа-

ција понудувачите приложуваат документ за платен надомест.

2.2. Пред подигање на тендерската документација заинтересираните понудувачи треба да уплатат 6.000 денари неповратен надомест на благајната на АД "Бетон" Скопје, ул. Јуриј Гагарин" бр. 15, Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска документација ќе имаат право да поднесат понуди.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- Име, адреса и седиште на понудувачот;
- Единечни цени по сите позиции помножени по утврдените количини во тендерската документација со сите давачки за секоја фаза посебно, како и вкупната цена на понудата за сите четири фази искажана во денари, со посебно искажан данок на промет на производи и услуги (ДДВ). Цените треба да се внесени на оригиналниот примерок од подигнатата тендерска документација која е заверена од набавувачот;
- Начинот на плаќање;
- Изјава за прифаќање на фиксни цени на работите со вкalkулирани зависни трошоци и даночни обврски;
- Времетраење на гарантниот период;
- Рок за изведување на работите со приложен динамички план;
- Фактор на непредвидени работи;
- Процент на манипулативни трошоци.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

- Извод од судска регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платниот промет, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);
- Доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар заведена постапка за стечај, Потврда од основен суд);
- Доказ дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци);
- Банкарска гаранција за извршување на понудата - оригинален документ во висина од 5% од вкупниот износ на понудата;

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

4.1. Документи кои понудувачот, согласно со член 23 став 1 од Законот за јавните набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат задолжително приложени во ковертот кој носи ознака "Документација".

- Референтна листа (Список) на изведени објекти со ваков вид на работи во последните три години со површина на изведените ентериери на објектите, подетален опис на изведените ентериерски работи, фотографии и скици;
- Понудувачите треба да достават писмени документи и мислење од инвеститорите за стварно и квалитетно изведените објекти;
- Список на подизведувачи за поедини работи;
- Потекло на материјалите кои се вградуваат со соодветни атести кои ги исполнуваат бараните технички карактеристики при изведба на објекти од ваков вид;
- Задолжително да се достават оригинални примероци на материјалите (паркет, гранит, дрвени и гипсени лајсни и др.), фотографии или скици за понудените лустери;
- Кадровска структура со преглед на стручни лица (работници) за изведување на ваков вид на работи и
- Поименично посочување со најнеопходните податоци на техничките лица кои ќе бидат задолжени за изведување на работите.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена 40 бодови,

- квалитет 45 бодови,
- рок на изведување на работите 10 бодови,
- начин и услови на плаќање 5 бодови.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта на адреса ул. "11 Октомври" 66 или да се предадат во архивата на Собранието на Република Македонија, секој работен ден до 15,00 часот но најдоцна до 20 октомври (петок) 2000 година до 12,00 часот.

Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

Отворањето на понудите ќе се изврши на 20 октомври (петок) 2000 година во 12 часот во Сала 2 во објектот на Собранието на Република Македонија.

Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок, оние кои не се изработени, според тендерската документација, како и оние кои не ги содржат сите барани податоци кои се назначени во повикот, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да ја предадат писмено овластување потпишани и заверени од понудувачот.

Дополнителни појаснувања, можат да се добијат на тел. 116-287 и 111-652, а по потреба и увид на објектот и проектната документација.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Психијатриска болница "Скопје"-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 05-1075 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА КАНЦЕЛАРИСКИ И ДРУГ ПЕЧАТЕН МАТЕРИЈАЛ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Нарачател на набавката е ЈЗО Психијатриска болница "Скопје"-Скопје, ул. "Пролетерска" 66.

2. Предмет на набавката е: канцелариски и друг печатен материјал за годишни потреби на Болницата.

Спецификацијата на предметот на набавката која содржи годишни количества на канцелариски материјал кој се бара со називи, видови и други потребни елементи, заинтересираните можат да ја подигнат во ЈЗО Психијатриска болница "Скопје"-Скопје од 8,00 до 13,00 часот секој работен ден.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите со Законот за јавните набавки, а согласно со член 18 во забрзана постапка чиј рок изнесува 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик.

5. Со понудата понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- доказ за бонитет издаден од ЗПП;
 - доказ дека понудувачот не е под стечај-извод од судска евиденција;
 - извод од регистрација на дејноста;
 - доказ за квалитет.
6. Понудата треба да содржи:
- име, адреса и седиште на понудувачот;
 - начин на плаќање;
 - рок на плаќање.

7. Секој понудувач може да даде понуда за поединечен производ или за група на производи.

8. Критериум за избор на најповолен понудувач е цената-франко краен корисник, а доколку се работи за иста цена дополнителен критериум ќе биде:

- рок на плаќање кој ќе изнесува не помалку од 60 дена.

9. Понудата се доставува согласно со член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

10. Отворениот повик трае до 24. 10. 2000 година.

Понудите се доставуваат најдоцна до 24. 10. 2000 година до 9,30 часот.

11. Јавното отворање на понудите ќе се одржи на ден 24. 10. 2000 година во 10,00 часот во ЈЗО Психијатриска болница "Скопје" - Скопје во Библиотеката на Болницата.

12. Претставниците на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата за јавни набавки треба да ѝ предадат писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

13. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние што не се изработени според спецификацијата која се подига во ЈЗО Психијатриска болница "Скопје" - Скопје, нема да бидат разгледувани.

14. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 344-656.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Психијатриска болница "Скопје" - Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 05-1076 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Нарачател на набавката е ЈЗО Психијатриска болница "Скопје" - Скопје ул. "Пролетерска" 66.

2. Предмет на набавката е: средства за хигиена за годишни потреби на Болницата.

Спецификацијата на предметот на набавката која содржи годишни количества на средства за хигиена кој се бара со називи, видови и други потребни елементи заинтересираните можат да ја подигнат во ЈЗО Психијатриска болница "Скопје" - Скопје, од 8,00 до 13,00 часот секој работен ден.

3. Повикот е јавен отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите со Законот за јавни набавки, а согласно со членот 18 во забрзана постапка чии рок изнесува 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик.

5. Со понудата понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- доказ за бонитет издаден од ЗПО;

- доказ дека понудувачот не е под стечај - извод од судска евиденција;

- извод од регистрација на дејноста;

- доказ за квалитет.

6. Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот;

- начин на плаќање;

- рок на плаќање.

7. Секој понудувач може да даде понуда за поединечен производ или за група на производи.

8. Критериум за избор на најповолен понудувач е цената-франко краен корисник, а доколку се работи за иста цена дополнителен критериум ќе биде:

- рок на плаќање кој ќе изнесува не помалку од 60 дена.

9. Понудата се доставува согласно со член 52, 53, 54 и Законот за јавните набавки.

10. Отворениот повик да трае до 24.10.2000 година.

Понудите се доставуваат најдоцна до 24.10.2000 година до 11,30 часот.

11. Јавното отворање на понудите ќе се одржи на ден 24.10.2000 година во 12.00 часот во ЈЗО Психијатриска болница "Скопје" - Скопје во Библиотеката на Болницата.

12. Претставниците на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата за јавни набавки треба да ѝ предадат писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

13. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние што не се изработени според спецификацијата која се подига во ЈЗО Психијатриска болница "Скопје" - Скопје нема да бидат разгледани.

14. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 344-656.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВИ

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец септември 2000 година неможе да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

шифра	гранка	основица
0101	Електростопанство	9.776
0102	Производство на јаглен	5.873
0105	Производство на нафтени деривати	8.572
0106	Производство на железна руда	-
0107	Црна металургија	6.689
0108	Производство на руда од обоени метали	7.794
0109	Производство на обоени метали	10.085
0110	Преработка на обоени метали	5.598
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	5.144
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	3.168
0113	Металопреработувачка дејност	5.410
0114	Машиноградба	8.481
0115	Производство на сообраќајни средства	5.725
0117	Производство на електрични машини и апарати	5.886
0118	Производство на базни хемиски производи	5.485
0119	Преработка на хемиски производи	11.573
0120	Производство на камен, чакал и песок	7.873
0121	Производство на градежен материјал	10.449
0122	Производство на режана граѓа и плочи	5.268
0123	Производство на финални производи од дрво	4.146
0124	Производство и преработка на хартија	5.935
0125	Производство на текстилни предива и ткаенини	4.293
0126	Производство на готови текстилни производи	3.747
0127	Производство на кожа и крзно	-
0128	Производство на кожни обувки и галантерија	3.645
0130	Производство на прехранбени производи	7.571
0131	Производство на пијалаци	10.881
0132	Производство на добиточна храна	9.166
0133	Производство и преработка на тутун	6.801
0134	Графичка дејност	6.098
0135	Собирање и примарна преработка на	-

индустриски отпадоци	4.460
0139 Производство на разновидни производи	8.107
0201 Земјоделско производство	5.693
0202 Земјоделски услуги	8.059
0203 Рибарство	5.905
0300 Шумарство	6.667
0400 Водостопанство	6.100
0501 Високоградба	4.744
0502 Нискоградба и хидроградба	5.526
0503 Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	5.378
0601 Железнички сообраќај	7.295
0604 Воздушен сообраќај	12.547
0605 Друмски сообраќај	5.157
0606 Градски сообраќај	6.937
0608 Претоварни услуги	-
0609 ПТТ услуги и врски	10.227
0701 Трговија на мало	6.249
0702 Трговија на големо	10.781
0703 Надворешна трговија	9.010
0801 Угостителство	5.905
0802 Туристичко посредување	6.836
0901 Занаетчиски услуги и поправки	6.196
0902 Лични услуги и услуги во домаќинството	4.719
1001 Уредување на населби и простори	6.932
1002 Станбена дејност	10.834
1003 Комунална дејност	6.930
1101 Банкарство	13.300
1102 Осигурување на имоти и лица	14.921
1103 Услуги во областа на прометот	10.059
1104 Проектирање и сродни технички услуги	6.191
1105 Геолошки истражувања	-
1106 Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	9.118
1109 Деловни услуги	9.892
1201 Образование	6.129
1202 Научно истражувачка дејност	7.500
1203 Култура, уметност и информации	6.399
1204 Физичка култура и спорт	5.511
1301 Здравствена заштита	6.815
1302 Општествена заштита на децата и младина и социјална заштита	5.217
1401 Органи на државна власт, единици на локална самоуправа и други облици	6.845
1402 Самоуправни интересни заедници	7.377
1403 Здруженија	10.043
1404 Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации	9.494

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

Врз основа на член 12 од Законот за персонален данок од доход ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/94, 71/96 и 28/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец септември 2000 година која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 10.300 денари.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
2767. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво-РТВ Берово.....	4839
2768. Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Берово.....	4839
2769. Решение за овластување за вршење на работите на Национален центар за информирање за лековите.....	4839
2770. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците за пријавување и одјавување на живеалиште и престојувалиште, пријавување на промена на адресата на станот на граѓаните, за евиденција и за образецот на книгата за гости.....	4839
2771. Правилник за елементите што треба да бидат содржани во програмите и проектите од национален интерес во културата	4844
2772. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	4846
2773. Решение за давање согласност.....	4846
2774. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.32/2000 од 12 јули 2000 година.....	4847
2775. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	4847
2776. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	4848
2777. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	4848
2778. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	4848
2779. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	4848
2780. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	4848
2781. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	4848
2782. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за утврдување и пресметување отворени девизни позиции на банките.....	4848
Исправка на Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Швајцарскиот Федерален Совет за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал.....	4849
Исправка на Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министри на Украина за соработка во областа на туризмот.....	4849
Исправка на Законот за ратификација на Конзуларната конвенција меѓу Владата на Република Македонија и Украина.....	4849
Објава за платата по работник која претставува основа за пресметување на даночите и придонесите од плата за месец септември 2000 година.....	4865
Објава за просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец септември 2000 година.....	4566

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, д.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лењохиќ.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.